

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 66

Год. LXIII

Четврток, 31 мај 2007

Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
869. Закон за изменување и дополнување на Законот за личното име.....	2	878. Закон за изменување на Законот за движење и престој на странците.....	16
870. Закон за изменување и дополнување на Законот за матичната евиденција.....	2	879. Закон за изменување и дополнување на Законот за детективската дејност.....	17
871. Закон за изменување и дополнување на Законот за азил и привремена заштита.....	3	880. Закон за изменување и дополнување на Законот за странците.....	19
872. Закон за прекршоците против јавниот ред и мир.....	6	881. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните собири.....	21
873. Закон за изменување и дополнување на Законот за надзор на државната граница.....	12	882. Закон за изменување и дополнување на Законот за складирање и заштита од запални течности и гасови.....	22
874. Закон за изменување и дополнување на Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили и членовите на нивните семејства.....	13	883. Закон за изменување и дополнување на Законот за обезбедување на лица и имот.....	23
875. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од експлозивни материи.....	13	Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување	
876. Закон за изменување на Законот за промет на експлозивни материи.....	14	118. Одлука за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од друштво за управување со пензиски фондови.....	26
877. Закон за изменување и дополнување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните.....	15	119. Извештај за состојбите во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување во 2006 година.....	27
		Огласен дел.....	1-64

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

869.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНОТО ИМЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за личното име, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 2007 година.

Бр. 07-2247/1
18 мај 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНОТО ИМЕ

Член 1

Во Законот за личното име ("Службен весник на Република Македонија" број 08/95), членот 8 се менува и гласи:

"Глоба во износ од 50 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на лице кое не се служи со личното име што му е запишано во матичната книга на родените (член 1 став 2)."

Член 2

По членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи:

"Член 8-а

За прекршокот предвиден со одредбата од членот 8 на овој закон прекршочната постапка ја води комисија на Министерството за внатрешни работи.

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од два члена и претседател на комисијата.

Членовите на комисијата имаат завршено високо образование и работно искуство од најмалку четири години на предметната материја, а претседателот на комисијата е дипломиран правник со положен правосуден испит и работно искуство од најмалку шест години на предметната материја."

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR EMRIN PERSONAL

Neni 1

Në Ligjin për emrin personal ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 08/95), neni 8 ndryshon si vijon:

"Gjobë në shumë prej 50 deri 150 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit i cili nuk shërbehet me emrin personal që i është shënuar në librin e amzës të të lindurve (neni 1 paragrafi 2)."

Neni 2

Pas neni 8 shtohet neni i ri 8 –a si vijon:

"Neni 8-a

Për kundërvajtjen e parashikuar me dispozitën nga neni 8 të këtij ligji procedurën për kundërvajtje e udhëheq komisioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni përbëhet nga dy anëtarë dhe kryetari i komisionit.

Anëtarët e komisionit kanë arsim të kryer sipëror dhe përvojë pune prej së paku katër vjetësh në materien e lëndës, ndërsa kryetari i komisionit jurist i diplomuar me provimin e dhënë të jurisprudencës dhe përvojë pune prej së paku gjashtë vjetësh në materien e lëndës".

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

870.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за матичната евиденција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 2007 година.

Бр. 07-2246/1
18 мај 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 1

Во Законот за матичната евиденција ("Службен весник на Република Македонија" број 8/95 и 38/2002), насловот на Главата VI се менува и гласи: "ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ".

Член 2

Во членот 31 став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на јавната здравствена установа ако:".

Во ставот 2 зборовите: "ќе се казни со парична казна од една третина до две плати и" се заменуваат со зборовите: "ќе му се изрече глоба во износ од 200 до 490 евра во денарска противвредност и на".

Член 3

Во членот 32 став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 30 до 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице ако:".

Во ставот 2 зборовите: "Со парична казна од една третина до две плати ќе се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 200 до 490 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на".

Член 4

По членот 32 се додава нов член 32-а, кој гласи:

“Член 32-а

За прекршоците предвидени со одредбите од членовите 31 став 2 и 32 на овој закон, прекршочната постапка ја води комисија на Министерството за внатрешни работи.

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од два члена и претседател на комисијата.

Членовите на комисијата имаат завршено високо образование и работно искуство од најмалку четири години на предметната материја, а претседателот на комисијата е дипломиран правник со положен правосуден испит и работно искуство од најмалку шест години на предметната материја.”

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR EVIDENCËN AMË

Neni 1

Në Ligjin për evidencën amë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 8/95 dhe 38/2002), titulli i Kreut VI ndryshon si vijon: “DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE”

Neni 2

Në nenin 31 paragrafi 1 fjalía hyrëse ndryshon si vijon: “Gjobë në shumë prej 500 deri 2.000 euro me kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje institucionit shëndetësor publik nëse.”

Në paragrafin 2 fjalët: “do të dënohet me dënim me para nga një e treta deri dy në paga dhe”, zëvendësohen me fjalët: “do t’i kumtohet gjobë prej 200 deri 490 euro me kundërvlerë në denarë edhe”.

Neni 3

Në nenin 33 paragrafi 1 fjalía hyrëse ndryshon si vijon: “Gjobë në shumë prej 30 deri 100 euro me kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:”

Në paragrafin 2 fjalët: “Me dënim me para nga një e treta deri dy paga do të dënohet për kundërvajtje”, zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë prej 200 deri 490 euro me kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje”.

Neni 4

Pas neni 32 shtohet neni 32-a si vijon:

“Neni 32-a

Për kundërvajtjet e parashikuara me dispozitat nga nenet 31 paragrafi 2 dhe 32 të këtij neni, procedurën për kundërvajtje e udhëheq komision i Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni përbëhet nga dy anëtarë dhe kryetari i komisionit.

Anëtarët e komisionit kanë arsim të kryer sipëror dhe përvojë pune prej së paku 4 vjet në materien e lëndës, ndërsa kryetari i komisionit jurist i diplomuar me provimin e dhënë të jurisprudencës dhe përvojë pune prej së paku 6 vjet në materien e lëndës”.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

871.

Vrz основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за азил и привремена заштита, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 2007 година.

Бр. 07-2245/1
18 мај 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

З А К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Законот за азил и привремена заштита (“Службен весник на Република Македонија” број 49/2003), во членот 2 алинеја 1 на крајот на реченицата сврзникот “и” се заменува со точка и запирка.

По алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи: “- лице под супсидијарна заштита и”.

Алинејата 2 станува алинеја 3.

Член 2

По членот 4 се додава нов член 4-а, кој гласи:

“Лице под супсидијарна заштита

Член 4-а

Лице под супсидијарна заштита е странец, кој не се квалификува како признаен бегалец, а на кој Република Македонија ќе признае право на азил и ќе дозволи да остане во рамките на нејзината територија, бидејќи постојат цврсти причини да се верува дека доколку се врати во државата чиј државјанин е, или доколку е лице без државјанство, во својата држава на претходен вообичаен престој, ќе се соочи со вистински ризик од претрпување на сериозни повреди.

Сериозни повреди, во смисла на ставот 1 од овој член, се:

- смртна казна или егзекуција;
- тортура или нечовечно или деградирачко однесување или казнување или
- сериозни и индивидуални закани по животот или личноста на цивилно лице, по пат на недискриминирачко насилство, во ситуација на меѓународен или внатрешен вооружен конфликт.”

Член 3

Во членот 6 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Покрај причините утврдени во ставот 1 на овој член лицето под супсидијарна заштита не може да ужива право на азил на Република Македонија и доколку:

- претставува опасност по безбедноста на Република Македонија и

- пред неговото доаѓање во Република Македонија извршило едно или повеќе кривични дела кои не се утврдени во ставот 1 на овој член, а за кои е предвидена казна затвор во случај да биле извршени во Република Македонија и доколку ја напуштило својата земја на потекло со цел да ги избегне санкциите за извршените кривични дела.”

Член 4

Во членот 8 став 1 по зборот “бегалец” се става записка и се додаваат зборовите: “лице под супсидијарна заштита”.

Член 5

Во членовите 9 и 10 став 1 по зборот “закон” се додаваат зборовите: “или од претрпување на сериозни повреди утврдени во членот 4-а на овој закон.”.

Член 6

Во членот 11 по зборот “бегалци” се става записка и се додаваат зборовите: “лица под супсидијарна заштита”.

Член 7

Во членот 17 став 1 по бројот “4” се става записка и се додава бројот “4-а”.

Член 8

Во насловот на членот 30 по зборот “заради” се додаваат зборовите: “супсидијарна заштита или”.

Во членот 30 по зборот “заради” се додаваат зборовите: “супсидијарна заштита, согласно со членот 2 алинеја 2 на овој закон или”, а зборовите: “алинеја 2” се заменуваат со зборовите: “алинеја 3”.

Член 9

Во членот 31 став 1 по зборот “бегалец” се додаваат зборовите: “решение за признавање на статус на лице под супсидијарна заштита”.

Член 10

Во членот 38 став 1 по алинејата 4 се додаваат четири нови алинеи 5, 6, 7 и 8, кои гласат:

- “- ќе почине;
- стекнало државјанство на Република Македонија;
- добило престој согласно со одредбите од Законот за движење и престој на странците;
- доброволно ќе ја напушти територијата на Република Македонија.”.

Алинеите 5 и 6 стануваат алинеи 9 и 10.

Член 11

Во членот 39 став 1 алинеја 2 по зборот “бегалец” се става записка и се додаваат зборовите: “лице под супсидијарна заштита”.

Член 12

Во членот 41 став 1 по зборот “бегалец” се става записка и се додаваат зборовите: “лице под супсидијарна заштита”.

Во ставот 3 по зборот “за” се додаваат зборовите: “лице под супсидијарна заштита и”.

Во ставот 4 по зборот “бегалец” се става записка и се додаваат зборовите: “лице под супсидијарна заштита”.

Член 13

Во членот 45 по зборот “азил” се става записка и се додаваат зборовите: “лице под супсидијарна заштита”.

Член 14

Во Главата V во насловот на подглавата 3 по зборот “НА” се додаваат зборовите: “ЛИЦА ПОД СУПСИДИЈАРНА ЗАШТИТА И”.

Член 15

Во членот 58 по зборовите: “доставувањето на” се додаваат зборовите: “решението за признавање на право на азил заради супсидијарна заштита, односно на”, по зборот “лицето” се додаваат зборовите: “под супсидијарна заштита, односно лицето”, а по зборот “од” се додаваат зборовите: “членот 4-а, односно”.

Член 16

Во членот 59 во првиот ред по зборот “На” се додаваат зборовите: “лицето под супсидијарна заштита, односно”, а по зборовите: “доставувањето на” се додаваат зборовите: “решението за признавање на статус на лице под супсидијарна заштита, односно”.

Член 17

Во членот 60 во првиот ред зборот “Лицето” се заменува со зборовите: “ Лицето под супсидијарна заштита и лицето”.

Во ставот 2 по зборот “определено” се додаваат зборовите: “лицата под супсидијарна заштита и”.

Член 18

Во членот 67 по зборот “бегалци” се става записка и се додаваат зборовите: “лица под супсидијарна заштита”.

Член 19

Насловот на Главата VIII се менува и гласи: “ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”.

Член 20

Во членот 69 став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 20 до 80 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, кое:”.

Член 21

Во членот 70 став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, кое:”.

Член 22

По членот 70 се додава нов член 70-а, кој гласи:

“Член 70-а

За прекршоците предвидени со одредбите од членовите 69 и 70 на овој закон, прекршочната постапка ја води комисија на Министерството за внатрешни работи.

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од два члена и претседател на комисијата.

Членовите на комисијата имаат завршено високо образование и работно искуство од најмалку четири години на предметната материја, а претседателот на комисијата е дипломиран правник со положен правосуден испит и работно искуство од најмалку шест години на предметната материја.”

Член 23

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јули 2008 година, освен одредбите од членовите 10, 19, 20, 21 и 22 на овој закон.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR AZIL DHE PËR MBROJTJE TË PËRKOHSHME

Neni 1

Në Ligjin për azil dhe mbrojtje të përkohshme (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 49/2003), në nenin 2 në alinenë 1, në fund të fjalisë lidhëza “dhe” zëvendësohet me pikëpresje.

Pas alinesë 1 shtohet aline e re 2 si vijon:
- "person në mbrojtje suspindiare dhe"
Alineja 2 bëhet aline 3.

Neni 2

Pas nenit 4 shtohet neni i ri 4-a, si vijon:
"Person në mbrojtje suspindiare

Neni 4-a

Personi në mbrojtje suspindiare është i huaj, i cili nuk kualifikohet si ikës, e të cilët Republika e Maqedonisë do t'ia pranojë të drejtën për azil dhe do të lejojë të mbetet në suazat e territorit të saj, sepse ekzistojnë arsye të forta të besohet, se nëse kthehet në shtetin shtetas i të cilit është, ose nëse është person pa shtetësi, në shtetin e tij qëndrim të mëparshëm të rëndomtë, do të ballafaqohet me rrezik të vërtetë nga pësimi i cenimeve serioze.

Cenime serioze, në kuptim të paragrafit 1 të këtij neni, janë:

- dënimi me vdekje ose ekzekutimi;
- tortura ose sjellja çnjerëzore ose degraduese ose dënimi, ose
- kërcënimet serioze dhe individuale ndaj jetës ose personalitetit të personit civil, nëpërmjet dhunës jodiskriminuese, në situata të konfliktit të armatosur ndërkombëtar ose të brendshëm".

Neni 3

Në nenin 6 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 i cili si vijon:

"Përveç shkaqeve të përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni personi në mbrojtjen suspindiare nuk mund të gëzojë të drejtën e azilit të Republikës së Maqedonisë edhe nëse:

- paraqet rrezik për sigurinë e Republikës së Maqedonisë;

- para ardhjes së tij në Republikën e Maqedonisë ka kryer një ose më shumë vepra penale të cilat nuk janë përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni, por për të cilat është paraparë dënim me burg në rast të jetë kryer në Republikën e Maqedonisë dhe nëse e ka lëshuar vendin e vet të prejardhjes me qëllim që t'u ikë sanksioneve për kryerjen e veprave penale".

Neni 4

Në nenin 8 paragrafi 1, me fjalën "refugjat" vihet presja dhe shtohen fjalët: "person në mbrojtje suspindiare".

Neni 5

Në nenet 9 dhe 10 paragrafi 1, pas fjalës "ligji", shtohen fjalët: "ose nga pësimi i cenimeve të rënda të përcaktuara në nenin 4-a të këtij ligji".

Neni 6

Në neni 11, pas fjalës "refugjat" vihet presja dhe shtohen fjalët: "persona në mbrojtje suspindiare".

Neni 7

Në nenin 17 paragrafi 1, pas numrit "4" vihet presja dhe shtohet numri "4-a".

Neni 8

Në titullin e nenit 30 me fjalën "për shkak" shtohen fjalët: mbrojtje suspindiare ose".

Në nenin 30, pas fjalës "për shkak" shtohen fjalët: "mbrojtje suspindiare, në pajtim me nenin 2 alinea 2 të këtij ligji ose", ndërsa fjalët: "alinea 2" do të zëvendësohen me fjalët: "alinea 3".

Neni 9

Në nenin 31, paragrafin 1, pas fjalës "refugjat" shtohen fjalët: "aktvendim për pranimin e statutit të personit në mbrojtjen suspindiare".

Neni 10

Në nenin 38 paragrafi 1, pas alinesë 4 shtohen katër aline të reja 4, 5, 6, 7 dhe 8 si vijojnë:

- "do të vdes";
- ka marrë shtetësinë e Republikës së Maqedonisë;
- ka marrë qëndrim në pajtim me dispozitat nga Ligji për lëvizjen dhe qëndrimin e të huajve;
- vullnetarisht do ta lëshojë territorin e Republikës së Maqedonisë;"

Alinetë 5 dhe 6 bëhet aline 9 dhe 10.

Neni 11

Në neni 39 paragrafi 1 alinea 2, pas fjalës "refugjat" vihet presje dhe shtohen fjalët: "person në mbrojtje suspindiare".

Neni 12

Në nenin 41 paragrafi 1, pas fjalës "refugjat" vihet presje dhe shtohen fjalët: "person në mbrojtjen suspindiare".

Në paragrafin 3, pas fjalës "për" shtohen fjalët: "personi në mbrojtje suspindiare dhe".

Në paragrafin 4, pas fjalës "refugjat" vihet presje dhe shtohen fjalët: "personi në mbrojtje suspindiare".

Neni 13

Në nenin 45 pas fjalës "azil" vihet presje dhe shtohen fjalët: "person në mbrojtjen suspindiare".

Neni 14

Në Kreun V, në titullin e nënkreut 3, pas fjalës "e" shtohen fjalët: "PERSONAVE NË MBROJTJE SUSPINDIARE DHE".

Neni 15

Në nenin 58, pas fjalëve: "paraqitjen e" shtohen fjalët: "aktvendimit për njohjen e të drejtës për azil për shkak të mbrojtjes suspindiare, respektivisht të", pas fjalës "personit" shtohen fjalët: "në mbrojtje suspenduare përkatësisht personit", kurse pas fjalës "nga" shtohen fjalët: "neni 4-a respektivisht".

Neni 16

Në nenin 59, në reshtin e parë, pas fjalës "e", shtohen fjalët: "personi në mbrojtje suspindiare respektivisht", kurse pas fjalës paraqitjen e" shtohen fjalët: "aktvendimit për pranimin e statusit të personit në mbrojtje suspindiare respektivisht".

Neni 17

Në nenin 60, në reshtin e parë fjala "Person" zëvendësohet me fjalët: "Personi në mbrojtjen suspindiare dhe personi".

Në paragrafin 2, pas fjalës përcaktuar" shtohen fjalët: personave në mbrojtje suspindiare dhe".

Neni 18

Në nenin 67, pas fjalës "refugjatë" vihet presje dhe shtohen fjalët: "persona në mbrojtje suspindiare".

Neni 19

Titulli i Kreut VII ndryshon si vijon: "DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE"

Neni 20

Në nenin 69 paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshon si vijon: "Gjobë në shumë prej 20 deri 80 euro me kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik i cili".

Neni 21

Në nenin 70 paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshon si vijon: "Gjobë në shumë prej 300 euro me kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik i cili".

Нени 22

Pas nenit 70 shtohet neni i ri 70-a si vijon:

“Нени 70-а

Për kundërvajtjet e parapara me dispozitat nga nenet 69 dhe 70 të këtij ligji, procedurën për kundërvajtje e udhëheq komisioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Komisioni nga paragrafi 1 të këtij neni përbëhet prej dy anëtarësh dhe kryetari i komisionit .

Anëtarët e komisionit kanë kryer arsimin sipëror edhe përvojë pune së paku katër vjet në materie lëndore, ndërsa kryetari i komisionit është jurist i diplomuar me provim të dhënë të jurispruencës dhe me përvojë pune së paku gjashtë vjet në materie lëndore”.

Нени 23

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do të zbatohet prej 1 korrik 2008, përveç dispozitave nga nenet 10, 19, 20, 21 dhe 22 të këtij ligji.

872.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

Се прогласува Законот за прекршоците против јавниот ред и мир,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 2007 година.

Бр. 07-2291/1
18 мај 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните санкции, надлежниот прекршочен орган за изрекување на прекршочни санкции, посебните прекршочни мерки за повреда на јавниот ред и мир, како и постапката за приредување на огномет, факелијада или слични приредби.

Член 2

Прекршок против јавниот ред и мир врши секој кој со своето однесување или постапка го нарушува мирот, работата или вообичаениот начин на живеење ги омаловажува, понижува и навредува граѓаните, на јавно место ја загрозува нивната безбедност или создава несигурност, го оневозможува непреченото движење на граѓаните на јавни места или го нарушува остварувањето на нивните права и обврски, ја попречува работата и извршувањето на надлежностите на државните органи и други институции кои вршат јавни овластувања, или вршењето на дејностите на правните лица или на друг начин го нарушува јавниот ред и мир.

Член 3

Под јавно место, во смисла на овој закон, се смета местото на кое е слободен пристапот на неопределен број лица без какви и да било услови (улица, училишта, плоштади, патишта, излетнички места, пристаништа, чекални, угостителски, трговски и занаетчиски дуќани и слично) или под определени услови (спортски стадиони и игралишта, средства за јавен превоз, кино сали, театарски и концертни сали, изложбени простории, градини и слично), како и други места кои во определено време служат за вакви намени (земјишта или простории во кои се одржуваат јавни собири, приредби, натпревари и слично).

Се смета дека прекршок од овој закон е извршен на јавно место и кога дејствието е сторено на место кое во смисла на ставот 1 од овој член не се смета за јавно место, ако тоа е достапно на поглед од јавно место (балкон, тераса, дрво, столбиште, скапила и слично) или ако последицата настапила на јавно место.

II. ПРЕКРШОЦИ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

Член 4

Кој на јавно место со карање, викање или непристојно и дрско однесување го нарушува јавниот ред и мир ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противвредност.

Член 5

Кој на јавно место со фрлање или кршење шишиња, чаши или други предмети ги вознемирува граѓаните или ја загрозува нивната безбедност ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противвредност.

Член 6

Кој на јавно место се оддава на пијанство или во пијана состојба го нарушува јавниот ред и мир ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противвредност.

Член 7

Кој со малтретирање на друг во стан ги вознемирува соседите, со што ќе предизвика интервенција на полицијата, ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противвредност.

Член 8

Кој го нарушува мирот на други со пеење, користење на музички инструменти, радио и телевизиски апарати и други технички уреди, како и со механички извори на врева (мотор и слично), во периодот од 15,00 до 18,00 часот и по 23,00 часот до 6,00 часот наутро, полицијата ќе го спречи и ќе му се изрече глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност.

За прекршокот од ставот 1 на овој член на правно лице ќе му се изрече глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност, а на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност.

Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на трговец поединец кој врши угостителска дејност, ако не преземе мерки да не дојде до извршување на прекршокот од ставот 1 на овој член во неговиот угостителски објект.

Владата на Република Македонија ќе донесе подзаконски пропис со кој ќе утврди во кој случај и под кои услови се смета дека е нарушен мирот од ставот 1 на овој член.

Член 9

Кој на јавно место организира борба меѓу животни и предизвикува негодување на граѓаните или ја загрозува нивната безбедност ќе му се изрече глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност.

Член 10

Кој на јавно место со малтретирање, омаловажување, понижување и навредување на друг или со вршење присилба спрема друг ќе предизвика негодување на граѓаните, или ја загрозува нивната безбедност ќе му се изрече глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност.

Кој во вршењето на прекршокот од ставот 1 на овој член пројави посебна безбизирност, упорност или дрскост ќе му се изрече глоба во износ од 700 до 1.500 евра во денарска противвредност.

Член 11

Кој на јавно место учествува, предизвикува или поттикнува друг на тепачка ќе му се изрече глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност.

Учествувањето на тепачка со намера да се укаже помош или заштита на нападателот или да ја спречи истата не се смета за учествување во тепачка во смисла на ставот 1 на овој член.

Кој прекршокот од ставот 1 на овој член ќе го изврши во група ќе му се изрече глоба во износ од 700 до 1.500 евра во денарска противвредност.

Член 12

Кој на јавно место физички ќе нападне друго лице ќе му се изрече глоба во износ од 600 до 800 евра во денарска противвредност.

Кој прекршокот од ставот 1 на овој член ќе го изврши во група ќе му се изрече глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност.

Член 13

Кој омаловажува државен орган, односно омаловажува или навредува службено лице на државен орган или друга институција која врши јавни овластувања во вршење на службата ќе му се изрече глоба во износ од 600 до 800 евра во денарска противвредност.

Ако службеното лице од ставот 1 на овој член е полициски службеник на сторителот ќе му се изрече глоба во износ од 600 до 900 евра во денарска противвредност.

Член 14

Кој постапува спротивно на наредбата на надлежен државен орган или на овластено службено лице на државен орган за забрана да се пристапува или задржува на определено место ќе му се изрече глоба во износ од 600 до 800 евра во денарска противвредност.

Член 15

Кој не ќе се оддалечи од група на луѓе која овластено службено лице ја повикало да се разотиде во прилики кога јавниот ред е загрозен ќе му се изрече глоба во износ од 600 до 800 евра во денарска противвредност.

Член 16

Кој лажно повикува на помош или пријави настан со намера да предизвика излегување на службено лице на државен орган или на јавна служба ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противвредност.

Член 17

Кој оштетува, уништува или осквернува споменик ќе му се изрече глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност.

Член 18

Кој неовластено отстрани, искине, замачка, оштети или на кој било начин ги изложи на подбив државните симболи на Република Македонија, симболите на припадниците на заедниците или истакне знаме или грб кој не ги содржи обележјата утврдени со закон ќе му се изрече глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност.

Член 19

Кој се оддава на проституција, како и издава, односно става на располагање простории за вршење на проституција ќе му се изрече глоба во износ од 600 до 800 евра во денарска противвредност.

Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице и трговец поединец кој врши угостителска дејност ако издава, односно става на располагање простории за вршење на проституција.

За прекршокот од ставот 2 на овој член на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 600 до 800 евра во денарска противвредност.

Член 20

Кој се оддава на уживање на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори ќе му се изрече глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност.

Член 21

Кој овозможува присуство на малолетни лица во угостителски објекти или простории за забава (кафеани, ноќни барови, диско клубови и слични објекти) подоцна од 24,00 часот ќе му се изрече глоба на:

- трговско друштво кое врши угостителска дејност или друго правно лице во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност,

- трговец поединец кој врши угостителска дејност во износ од 1.200 до 1.700 евра во денарска противвредност и

- одговорно лице во трговско друштво кое врши угостителска дејност или друго правно лице во износ од 600 до 1.200 евра во денарска противвредност.

Член 22

Кој дава аудиовизуелни слики и други предмети со порнографска содржина или со изразено насилство на малолетни лица, ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противвредност.

За прекршокот од ставот 1 на овој член на правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност, а на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противвредност.

Член 23

Кој лажно се претстави на друг во однос на својата службена функција, односно статус или кој ќе употреби лажни лични податоци како свои или кој ќе потврди туѓи лажни лични податоци, како и кој неовластено носи ознаки на службено лице ќе му се изрече глоба во износ од 600 до 800 евра во денарска противвредност.

Член 24

Кој ќе се затекне да пита ќе му се изрече глоба во износ од 15 до 50 евра во денарска противвредност.

Член 25

Кој игра комар или друга игра на среќа што е забранета ќе му се изрече глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност.

Член 26

Кој го ремети јавниот ред и мир во заеднички простории (столбиште, подрум, заграден двор) на станбена зграда во која не е населен, во двор или простории на училиште во кое не е ученик или во простории на друга јавна зграда ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противвредност.

Член 27

Кој го оневозможува користењето или оштетува јавни згради, јавни чешми, извори, плажи, паркови, шеталишта или други јавни објекти и инсталации или истите ги загадува со материји и отпадоци со кои се загадува животната средина и природата ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противвредност.

Член 28

Кој изведува работа, а не преземе соодветни мерки да обезбеди канал, шахта, бунар, дупка, електрична инсталација и други уреди кои претставуваат опасност за минувачите ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противвредност.

За прекршокот од ставот 1 на овој член на правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 1.200 до 2.000 евра во денарска противвредност, а на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 600 до 1.500 евра во денарска противвредност.

Член 29

Кој без заштитни средства (маска и слично), без надзор и невнимателно држи кучиња и други опасни животни кои можат друг да претрашат или да повредат ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противвредност.

Член 30

Кој става или држи пред зграда или ограда, односно на зграда или на ограда уред или предмет што може да го повреди минувачот или да му нанесе некоја друга штета или кој такви предмети исфрла на улица ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противвредност.

За прекршокот од ставот 1 на овој член на правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 1.200 до 2.000 евра во денарска противвредност, а на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 600 до 1.500 евра во денарска противвредност.

Член 31

Кој неовластено пука од огнено оружје, употребува пиротехнички средства или сличен експлозивен или лесно запалив материјал, или на сличен начин го нарушува мирот и безбедноста на граѓаните ќе му се изрече глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност.

Член 32

Кој на јавно место неовластено приреди огномет, факелијада или слична приредба или не преземе мерки за безбедност во смисла на членот 39 од овој закон ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противвредност.

За прекршокот од ставот 1 на овој член на правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност, а на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противвредност.

Член 33

Ако трговското друштво кое врши угостителска дејност, трговец поединец кој врши угостителска дејност или лицето на кое му е доверено водењето на угостителскиот објект или одговорното лице во трговското друштво кое врши угостителска дејност или друго правно лице не преземаат соодветни мерки за одржување на јавниот ред и мир во нив, односно не го спречат нарушувањето на истиот ако тоа можат да го сторат без опасност по себе или друг, како и ако не го пријават нарушувањето на јавниот ред и мир во полициската станица од општа надлежност ќе се изрече глоба на:

- трговско друштво кое врши угостителска дејност или друго правно лице во износ од 1.200 до 2.000 евра во денарска противвредност,

- трговец поединец кој врши угостителска дејност во износ од 1.200 до 1.500 евра во денарска противвредност и

- одговорно лице во трговско друштво кое врши угостителска дејност или друго правно лице или лице-то на кое му е доверено водењето на угостителскиот објект во износ од 600 до 1.200 евра во денарска противвредност.

Член 34

Родител или старател чие дете, односно штитеник поради занемарено грижење врши прекршоци од овој закон ќе му се изрече глоба во износ од 600 до 800 евра во денарска противвредност.

III. НАДЛЕЖЕН ОРГАН ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ**Член 35**

За прекршоците утврдени со овој закон во случај кога сторителите се малолетни лица, прекршочната постапка ја води и прекршочната санкција ја изрекува надлежниот суд.

Член 36

За прекршоците предвидени со одредбите од членовите 4, 5, 6, 7, 8, 10 став 1, 11 став 1, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 став 1, 29, 30 став 1, 31 и 32 на овој закон прекршочната постапка ја води комисија на Министерството за внатрешни работи.

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од два члена и претседател на комисијата.

Членовите на комисијата имаат завршено високо образование и работно искуство од најмалку четири години на предметната материја, а претседателот на комисијата е дипломиран правник со положен правосуден испит и работно искуство од најмалку шест години на предметната материја.

IV. ПОСЕБНИ ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ**Член 37**

За прекршоците утврдени со членовите 5, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 31 и 32 од овој закон се изрекува и посебна прекршочна мерка одземање на предмети што се употребени за извршување на прекршокот или настанале со извршување на прекршокот.

Полициските службеници (овластени службени лица) на Министерството за внатрешни работи во случаите од ставот 1 на овој член можат привремено да ги одземат предметите.

Член 38

За прекршокот од членовите 8 и 32 на овој закон Министерството за внатрешни работи на правното лице може да му изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на дејност во траење од три до 15 дена.

За прекршокот од членот 21 на овој закон судот на правното лице може да му изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на дејност во траење од една до три години.

V. ПОСТАПКА ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ОГНОМЕТ, ФАКЕЛИЈАДА ИЛИ СЛИЧНИ ПРИРЕДБИ**Член 39**

Палење ракети и приредување на огномет, факелијада или слични приредби мора да се пријави во Секторот за внатрешни работи на Министерството за внатрешни работи на чие подрачје ќе се одржи приредбата најдоцна пет дена пред почетокот на приредбата.

Во пријавата од ставот 1 на овој член се наведува местото, времето и целта на палењето, односно одржувањето на приредбата, бројот на факлите, односно количеството на пиротехничките средства што ќе се употреби и мерките за безбедност што ќе се преземат.

Пријавувачот е должен да ги спроведе мерките за безбедност што ги навел во пријавата, како и мерките што му ги определил Секторот за внатрешни работи на Министерството за внатрешни работи.

Секторот за внатрешни работи на Министерството за внатрешни работи на кого му е поднесена пријавата може да го забрани палењето на ракети, односно одржувањето на приредбата ако тоа го бараат причините на безбедноста.

Писменото решение од ставот 4 на овој член ќе се достави на пријавувачот најдоцна 48 часа пред одржувањето на приредбата.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 40

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за прекршоците против јавниот ред и мир ("Службен весник на СРМ" број 25/72, 30/72, 29/83, 34/83, 51/88 и 19/90 и "Службен весник на Република Македонија" број 26/93).

Член 41

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

ЛИГЈ ПЕР КУНДЕРВАЈТЈЕ КУНДЕР РЕНДИТ ДНЕ ҚЕТЭСИСЕ ПУБЛИКЕ

I. DISPOZITA ТЕР ПЕРГЈИТШМЕ

Нени 1

Ме кеттер лигј перцактохен кундervajtjet кундerv rendit dhe qetesisë publike, sanksionet кундervajttese, organin kompetent пер кундervajtje пер shqiptimin e sanksioneve кундervajttese, masat e veçanta кундervajttese пер prishjen e rendit dhe të qetesisë publike, si dhe procedura пер организимин e fishekzjarrëve, pishtarëve ose organizimeve të ngjashme.

Нени 2

Кундervajtje кундerv rendit dhe qetesisë publike бн secili qe ме sjelljen ose ме veprimin e vet e prish qetesisë, punën ose mënyrën e zakonshme të jetesës, i пербuz, nënçmon dhe fyen qytetarët, në vend publik e rrezikon sigurinë e tyre ose krijon pasiguri, e pamundëson lëvizjen e papenguar të qytetarëve në vende publike ose e cenojnë realizimin e të drejtave dhe obligimeve të tyre, e pengon punën dhe zbatimin e kompetencave të organeve dhe institucioneve të tjera shtetërore qe kryejnë autorizime publike, ose kryerjen e veprimtarive të personave juridikë ose në mënyrë tjetër e prishin rendin dhe qetesisë publike.

Нени 3

Ме vend publik në kuptim të këtij ligji konsiderohet vendi në të cilin është qasje e lirë e një numri të papërcaktuar personash pa asnjë kusht (rrugë, shkolla, sheshe, rrugë automjetesh, vende piknikësh, porte, foaje, dyqane hoteliere, tregtare dhe zejtare e të tjera) ose nën kushte të caktuara (fusha sportive dhe stadione, mjetet e transportit publik, salla kinemash, salla teatroshe dhe koncertesh, lokale të ekspozitave, kopshte etj.), si dhe vende të tjera qe në kohë të caktuar shërbejnë пер qëllime të тilla (vende ose lokale në të cilat mbahen tubime publike, manifestime, gara e të tjera).

Do të konsiderohet se кундervajtja nga ky ligj është kryer në vend publik edhe kur veprimi është kryer në vend qe në kuptim të paragrafit 1 të këtij neni nuk konsiderohet si vend publik, nëse ajo është e arritshme nga vendi publik (ballkon, terracë, dru, vend shtyllash, shkallë e të tjera) ose nëse pasoja është shfaqur në vend publik.

II. KUNDERVAJTJET KUNDER RENDIT DHE QETESISË PUBLIKE

Нени 4

Атјј, qe në vend publik ме qortim, бертитје ose ме sjellje në mënyrë të pahijshme dhe të paturp e prish rendin dhe qetesisë publike, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 100 deri në 400 euro në кундervlerë ме денарë.

Нени 5

Атјј, qe në vend publik ме hedhje ose thyerje të shisheve, të gotave ose sendeve të tjera i shqetëson qytetarët ose e rrezikon sigurinë e tyre, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 100 deri në 400 euro në кундervlerë ме денарë.

Нени 6

Атјј, qe në vend publik dehet ose në gjendje të dehur e prish rendin dhe qetesisë publike, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 100 deri në 400 euro në кундervlerë ме денарë.

Нени 7

Атјј, qe ме maltretim të tjetrit në banesë i shqetëson fqinjët, ме çka do të shkaktojë intervenimin e policisë, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 100 deri në 400 euro në кундervlerë ме денарë.

Нени 8

Kush e prish qetesisë e të tjerëve ме këndim, ме пërdorimin e instrumenteve muzikore, të radios dhe aparateve televizive dhe aparateve të tjera teknike, si dhe ме burime mekanike të zhurmës (motor dhe ngjashëm), në periudhë prej orës 15,00 deri në orën 18,00 dhe pas orës 23,00 deri në orën 6,00 të mëngjesit, policia do ta pengojë dhe do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 200 deri në 500 euro në кундervlerë ме денарë.

Пер кундervajtje nga paragrafi 1 i këtij neni, personit juridik do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 500 deri në 1.000 euro në кундervlerë ме денарë, kurse personit пërgjegjës në personin juridik do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 200 deri në 500 euro në кундervlerë ме денарë.

Gjobë në shumë prej 500 deri në 800 euro në кундervlerë ме денарë, do t'i shqiptohet tregtarit individ i cili бн veprimtari hoteliere, nëse nuk ndërмerr masa qe të mos vijë deri те kryerja e кундervajtjes nga paragrafi 1 i këtij neni në objektin e tij hotelier.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë do të miratojë rregulla nënligjore ме të cilat do të перцактојë në cilat raste konsiderohet се është prishur qetësia publike nga paragrafi 1 i këtij neni.

Нени 9

Атјј, qe në vend publik organizon luftë ndërмjet kafshëve dhe shkaktон shqetësim тек qytetarët ose e vë në rrezik sigurinë e tyre, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 500 deri në 1.000 euro në кундervlerë ме денарë.

Нени 10

Атјј, qe në vend publik ме maltretim, пербузје, nënçmim dhe fyerje ndaj tjetrit ose ме ushtrimin e dhunës ndaj tjetrit, shkaktон pakënaqësi të qytetarëve ose e rrezikon sigurinë e tyre, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 200 deri në 500 euro në кундervlerë ме денарë.

Атјј, i cili në kryerjen e кундervajtjes nga paragrafi 1 i këtij neni shfaq pakujdesi, këmbëngulësi ose kokëfortësi, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 700 deri në 1.500 euro në кундervlerë ме денарë.

Neni 11

Atij, i cili në vend publik merr pjesë, shkakton ose nxit ndonjë person tjetër në rrahje, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 300 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë.

Pjesëmarrja në rrahje, me qëllim që t'i ofrohet ndihmë ose mbrojtje personit të sulmuar ose ta pengojë të njëjtën, nuk konsiderohet për pjesëmarrje në rrahje në kuptim të paragrafit 1 të këtij neni.

Atij, i cili kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni e ka bërë në grup, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 700 deri në 1.500 euro në kundërvlerë me denarë.

Neni 12

Atij, që në vend publik fizikisht sulmon person tjetër, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 600 deri në 800 euro në kundërvlerë me denarë.

Atij, i cili kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni e ka bërë në grup, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 700 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë.

Neni 13

Kush nënçmon organ shtetëror respektivisht nënçmon ose ofendon person zyrtar të organit shtetëror ose të institucionit tjetër që kryen autorizime publike në ushtrimin e detyrës, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 600 deri në 800 euro në kundërvlerë me denarë.

Nëse nëpunësi zyrtar nga paragrafi 1 i këtij neni është nëpunës i policisë, kryerësit do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 600 deri në 900 euro në kundërvlerë me denarë.

Neni 14

Atij, që vepron në kundërshtim me urdhrin e organit kompetent shtetëror ose personit zyrtar të autorizuar të organit shtetëror për ndalim afrimi ose qëndrimi në vend të caktuar, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 600 deri në 800 euro në kundërvlerë me denarë.

Neni 15

Kush nuk do të largohet nga grupi i njerëzve, të cilin personi i autorizuar zyrtar e ka paralajmëruar të shpërndahet në raste kur rendi publik është rrezikuar, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 600 deri në 800 euro në kundërvlerë me denarë.

Neni 16

Kush rrejshëm thirr në ndihmë ose denoncon ngjarje me qëllim që të shkaktojë daljen e personit zyrtar të organit shtetëror ose të shërbimit publik, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 100 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë.

Neni 17

Kush dëmton, shkatërron ose përdhos monument, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 1.500 deri në 2.000 euro në kundërvlerë me denarë.

Neni 18

Kush në mënyrë të paautorizuar heq, shqyen, lyen, dëmton ose në çfarëdo mënyre i vë në përbuzje simbolet shtetërore të Republikës së Maqedonisë, simbolet e bashkësive ose ngre flamur ose stemë që nuk i përmban shenjat e përcaktuara me ligj, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 1.000 deri në 1.500 euro në kundërvlerë me denarë.

Neni 19

Kush jepet pas prostitucionit, si dhe jep, respektivisht vë në disponim lokale për kryerjen e prostitucionit, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 600 deri në 800 euro në kundërvlerë me denarë.

Gjobë në shumë prej 1.500 deri 2.000 euro në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet personit juridik dhe tregtarit individ që bën veprimtari hoteliere nëse jep, respektivisht vë në disponim lokale për kryerjen e prostitucionit.

Për kundërvajtjet nga paragrafi 2 i këtij neni, personit përgjegjës, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 600 deri në 800 euro në kundërvlerë me denarë.

Neni 20

Kush jepet në kënaqësitë e drogave narkotike, substancave psikotropike dhe prekurzorëve, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 200 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë.

Neni 21

Kush mundëson prezencën e personave të mitur në objekte hoteliere ose në lokale për zbavitje (kafene, bare nate, disko klube dhe objekte të ngjashme) më vonë se ora 24:00, do t'i shqiptohet gjobë:

- shoqërisë tregtare që bën veprimtari hoteliere ose personit tjetër juridik, në shumë prej 1.500 deri në 2.000 euro në kundërvlerë me denarë;

- tregtarit individ që kryen veprimtari hoteliere, në shumë prej 1.200 deri në 1.700 euro në kundërvlerë me denarë.

- personit përgjegjës në shoqërinë tregtare që kryen veprimtari hoteliere ose personit tjetër juridik, në shumë prej 600 deri në 1.200 euro në kundërvlerë me denarë;

Neni 22

Kush jep fotografi audio-vizuale dhe sende të tjera me përmbajtje pornografike ose me dhunë të theksuar personave të mitur, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 100 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë.

Për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni, personit juridik do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 800 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë, kurse personit përgjegjës në personin juridik do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 100 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë.

Neni 23

Kush prezantohet rrejshëm para tjetrit në lidhje me funksionin e tij zyrtar respektivisht statusin ose kush përdor të dhëna të rrejshme personale si të veta ose kush vërteton të dhëna personale të huaja të rrejshme, si dhe kush pa autorizim mban shenja të personit zyrtar, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 600 deri në 800 euro në kundërvlerë me denarë.

Neni 24

Kush gjendet duke lypur, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 15 deri në 50 euro në kundërvlerë me denarë.

Neni 25

Kush luan bixhoz ose lojë tjetër të fatit që është e ndaluar, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 200 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë.

Neni 26

Kush e prish rendin dhe qetësinë publike në lokale të përbashkëta (vend me shtylla, bodrum, oborr të ndërtesës) të ndërtesës në të cilën nuk është e banuar, në oborr ose në hapësira të shkollës në të cilat nuk është nxënës ose në hapësirat e ndërtesës tjetër publike, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 100 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë.

Neni 27

Kush e pamundëson shfrytëzimin ose dëmton ndërtesa publike, çezma publike, burime, plazhe, parqe, shëtitore ose objekte dhe instalime të tjera publike ose të njëjtat i ndot me materie dhe me hedhurina me të cilat ndotet mjedisi dhe ambienti jetësor, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 100 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë.

Neni 28

Kush realizon punime, ndërsa nuk merr masa adekuate të sigurojë kanal, pusët, pus, gropë, instalim elektrik dhe pajisje të tjera që paraqesin rrezik për kalimtarët, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 100 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë.

Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni, personit juridik do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 1.200 deri në 2.000 euro në kundërvlerë me denarë, kurse personit përgjegjës në personin juridik do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 600 deri në 1.500 euro në kundërvlerë me denarë.

Neni 29

Kush pa pajisje mbrojtëse (maskë dhe ngjashëm), pa mbikëqyrje dhe në mënyrë të shkujdesur mban qen dhe kafshë të tjera të rrezikshme që mund tjetrin ta frikësojnë ose lëndojnë, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 100 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë.

Neni 30

Kush vendos ose mban para ndërtesës ose gardhit respektivisht në ndërtesë ose në gardh pajisje ose sende që mund të lëndojë kalimtarin ose t'i shkaktojë ndonjë dëm tjetër ose kush sende të tilla hedh në rrugë, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 100 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë.

Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni, personit juridik do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 1.200 deri në 2.000 euro në kundërvlerë me denarë, kurse personit përgjegjës në personin juridik do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 600 deri në 1.500 euro në kundërvlerë me denarë.

Neni 31

Kush në mënyrë të paautorizuar me armë zjarri, përdor mjete piroteknike ose eksploziv apo materie të lehtë ndezëse të ngjashme, ose në mënyrë të ngjashme e prish qetësinë dhe sigurinë e qytetarëve, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 200 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë.

Neni 32

Kush në vend publik, në mënyrë të paautorizuar, organizon fishekzjarrë, pishtarë ose organizim të ngjashëm ose nuk merr masa për sigurinë në kuptim të nenit 39 të këtij ligji, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 100 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë.

Për kundërvajtjet nga paragrafin 1 i këtij neni, personit juridik do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 500 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë, kurse personit përgjegjës në personin juridik do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 100 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë.

Neni 33

Nëse shoqëria tregtare që kryen veprimtari hoteliere, tregtari individ i cili kryen veprimtari hoteliere ose personi të cilit i është besuar udhëheqja me objektin hotelier ose personi përgjegjës në shoqërinë tregtare që kryen veprimtari hoteliere ose personi tjetër juridik nuk merr masa adekuate për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike në të, respektivisht nuk e parandalon prishjen e të njëjtës nëse atë mund të bëjnë pa rrezik mbi veten ose dikë tjetër, si dhe nëse nuk e paraqet prishjen e rendit dhe të qetësisë publike në stacionin policor me kompetencë të përgjithshme, do t'i shqiptohet gjobë:

- shoqërisë tregtare që kryen veprimtari hoteliere ose personit tjetër juridik, në shumë prej 1.200 deri në 2.000 euro në kundërvlerë me denarë;

- tregtarit individ që kryen veprimtari hoteliere, në shumë prej 1.200 deri në 1.500 euro në kundërvlerë me denarë.

- personit përgjegjës në shoqërinë tregtare që kryen veprimtari hoteliere ose personit tjetër juridik ose personit të cilit i është besuar udhëheqja me objektin hotelier, në shumë prej 600 deri në 1.200 euro në kundërvlerë me denarë;

Neni 34

Prindit ose kujdestarit, respektivisht tutorit, fëmija e të cilit për shkak të kujdesit të braktisur bën kundërvajtje nga ky ligj, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 600 deri në 800 euro në kundërvlerë me denarë.

III. ORGANI KOMPETENT PËR SHQIPTIMIN E SANKSIONEVE KUNDËRVAJTËSE

Neni 35

Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj në rast kur kryerësit janë persona të mitur, procedurën kundërvajtëse e mban dhe sanksionin kundërvajtës e shqipton gjykata kompetente.

Neni 36

Për kundërvajtjet e parapara me dispozitat nga nenet 4, 5, 6, 7, 8, 10 paragraf 1, 11 paragraf 1, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 paragraf 1, 29, 30 paragraf 1, 31 dhe 32 të këtij ligji, procedurën kundërvajtëse e mban komisioni i Ministrisë për Punë të Brendshme.

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni përbëhet nga dy anëtarë dhe kryetari i komisionit.

Anëtarët e komisionit kanë të mbaruar arsim të lartë dhe përvojë pune prej së paku katër vjet në materien gjegjëse, kurse kryetari i komisionit është jurist i diplomuar me provim të dhënë të judikaturës dhe përvojë pune prej së paku gjashtë vjet në materien përkatëse.

IV. DISPOZITAT E VEÇANTA KUNDËRVAJTËSE

Neni 37

Për kundërvajtjet e përcaktuara me nenet: 5, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 31 dhe 32 nga ky ligj shqiptohet edhe masa e veçantë kundërvajtëse konfiskim i sendeve që janë përdorur për kryerjen e kundërvajtjes ose janë shkaktuar me kryerjen e kundërvajtjes.

Nëpunësit policorë (personat e autorizuar policorë) të Ministrisë së Punë të Brendshme në rastet nga paragrafi 1 i këtij neni mund përkohësisht t'i konfiskojnë sendet.

Neni 38

Për kundërvajtjet nga nenet 8 dhe 32 të këtij ligji, Ministria e Punëve të Brendshme personit juridik mund t'i shqiptojë edhe sanksion kundërvajtës, ndalim për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej 3 deri në 15 ditë.

Për kundërvajtjen nga neni 21 i këtij ligji, gjykata, personit juridik mund t'i shqiptojë edhe sanksion kundërvajtës ndalim për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej 3 deri në 15 ditë.

V. PROCEDURA PËR ORGANIZIMIN E FISHEKZJARRËVE, PISHTARËVE OSE MANIFESTIMEVE TË NGJASHME

Neni 39

Ndezja e raketave dhe organizimi i fishekzjarrëve, pishtarëve ose manifestimeve të ngjashme, detyrimisht duhet të lajmërohen në Sektorin e Punëve të Brendshme në rajonin në të cilin do të mbahet manifestimi, më së voni pesë ditë para fillimit të manifestimit.

Në fletëparaqitjen nga paragrafi 1 i këtij neni shënohet vendi, koha dhe qëllimi i ndezjes respektivisht mbajtjes së manifestimit, numri i pishtarëve, respektivisht sasia e mjeteve piroteknike që do të përdoret dhe masat e sigurisë që do të ndërmerret.

Lajmëruesi është i detyruar t'i zbatojë masat e sigurisë që i ka shënuar në fletëparaqitje, si dhe masat që ia ka përcaktuar Sektori i Punëve të Brendshme i Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Sektori për punë të Brendshme i Ministrisë së Punëve të Brendshme, të cilit i është dorëzuar fletëparaqitja, mund ta ndalojë ndezjen e raketave respektivisht mbajtjen e manifestimit nëse atë e kërkojnë shkaqet e sigurisë.

Vendimi me shkrim nga paragrafi 4 i këtij neni do t'i dorëzohet lajmëruesit më së voni 48 orë para mbajtjes së manifestimit.

VI. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 40

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, pushon të vlejë Ligji për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike ("Gazeta zyrtare e RSM-së" numër 25/72, 30/72, 29/83, 34/83, 51/88 dhe 19/90 dhe "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 26/93).

Neni 41

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

873.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДЗОР НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за надзор на државната граница, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 2007 година.

Бр. 07-2275/1
18 мај 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Цврнговски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДЗОР НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

Член 1

Во Законот за надзор на државната граница ("Службен весник на Република Македонија" број 71/2006), насловот на Главата X "КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ" се менува и гласи: "ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ".

Член 2

Во членот 53 став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 510 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице кое:".

Член 3

Во членот 54 став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 85 до 490 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице:".

Член 4

Во членот 55 став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 1010 до 2450 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице:".

Во ставот 2 зборовите: "Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се казни" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 510 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на".

Член 5

По членот 55 се додава нов член 55-а, кој гласи:

"Член 55-а

За прекршоците предвидени со одредбите од членот 54 на овој закон прекршочната постапка ја води комисија на Министерството за внатрешни работи.

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од два члена и претседател на комисијата.

Членовите на комисијата имаат завршено високо образование и работно искуство од најмалку четири години на предметната материја, а претседателот на комисијата е дипломиран правник со положен правосуден испит и работно искуство од најмалку шест години на предметната материја."

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBIKËQYRJEN E KUFIRIT SHETËTOR

Neni 1

Në Ligjin për mbikëqyrjen e kufirit shtetëror ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 71/2006), titulli i Kapitullit X "DISPOZITA NDËSHKUESE" ndryshohen si vijon "DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE".

Neni 2

Në nenin 53 paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshon si vijon: "Gjobë në shumë prej 510 deri 800 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik, i cili:".

Neni 3

Në nenin 54 paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshon si vijon:

"Gjobë në shumë prej 85 deri 490 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik:".

Neni 4

Në nenin 55 paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshon si vijon: "Gjobë në shumë prej 1010 deri 2450 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik:".

Në paragrafin 2 fjalët: "Me dënim me para prej 30 000 deri 50 000 denarë do të dënohet", zëvendësohen me fjalët: "Gjobë prej 510 deri 800 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet".

Neni 5

Pas nenit 55 shtohet neni i ri 55-a si vijon:

"Neni 55-a

"Për kundërvajtjet e parashikuara me dispozitat nga nenin 54 të këtij ligji procedurën për kundërvajtje e udhëheq komisioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni përbëhet nga dy anëtarë dhe kryetari i komisionit.

Anëtarët e komisionit kanë arsim të kryer sipëror dhe përvojë pune prej së paku katër vjetësh në materien e lëndës, ndërsa kryetari i komisionit jurist i diplomuar me provimin e dhënë të jurisprudencës dhe përvojë pune prej së paku gjashtë vjetësh në materien e lëndës".

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

874.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ПРАВА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ СИЛИ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили и членовите на нивните семејства, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 2007 година.

Бр. 07-2276/1
18 мај 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ПРАВА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ СИЛИ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА

Член 1

Во Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили и членовите на нивните семејства ("Службен весник на Република Македонија" број 2/2002, 17/2003 и 30/2004), во членот 8 став 1 зборот "две" се заменува со зборот "пет".

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Припадникот на безбедносните сили кој се здобил со повреда или рана, што е непосредна последица од учество во одбраната на суверенитетот на Република Македонија, а кај кого оштетувањето на здравјето е 50% и повеќе, е доживотно ослободен од учество со лични средства при користење на здравствени услуги во примарна, специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита и има право на надомест на патните трошоци ако е упатен да користи здравствени услуги надвор од местото на живеење, во врска со здобиената повреда и во случај на друга повреда или болест."

Во ставот 2 кој станува став 3 по бројот "1" се додава сврзникот "и" и бројот "2".

Во ставот 3 кој станува став 4 по бројот "1" се додава сврзникот "и" и бројот "2".

Член 2

Насловот на Главата IV се менува и гласи: "ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ".

Член 3

Во членот 18 зборовите: "Со парична казна од 15.000 до 40.000 денари ќе се казнат за прекршок" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 550 до 700 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на".

Член 4

Во членот 19 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 550 до 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорно лице во правно лице, ако:".

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

ПЕР НДРШИМИН ДНЕ ПЛОТЭСИМИН Е ЛИГИТ ПЕР ТЕР ДРЕЈТАТ Е ВЕЧАНТА ТЕР ПЈЕСЕТАРЕВЕ ТЕР ФОРКАВЕ ТЕР СИГУРИМИТ ДНЕ АНЕТАРЕРЕ ТЕР ФАМИЛЈЕВЕ ТЕР ТИРЕ

Нени 1

Нѐ Лигин пѐр тѐ дрејтат е веџанта тѐ пјесѐтарѐве е forcave тѐ сигуримит дхе анѐтарѐве тѐ фамилјеѐве тѐ тире ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 2/2002, 17/2003 dhe 30/2004), нѐ ненин 8 параграф 1 фјала "dy" зѐвѐндѐсoхет ме фјалѐн "pesë".

Пас параграфит 1 сhtohet параграф 1 и 2, си вијон:

"Pjesëtari i forcave të sigurimit i cili ka marrë lëndim ose plagë, që është pasojë e drejtpërdrejtë e pjesëmarrjes në mbrojtjen e sovranitetit të Republikës së Maqedonisë, e te i cili dëmtimi i shëndetit është 50% dhe më shumë, lirohet për tërë jetën nga pjesëmarrja me mjete personale gjatë shfrytëzimit të shërbimeve shëndetësore në mbrojtjen shëndetësore primare, specialiste-konsultative dhe mbrojtje spitalore dhe ka të drejtë të kompensimit të shpenzimeve për rrugë nëse është i udhëzuar të shfrytëzojë shërbime shëndetësore nga vendbanimi, në lidhje me lëndimin e marrë dhe në rast të ndonjë lëndimi tjetër ose sëmundje".

Нѐ параграфин 2, и цили бѐхет параграф 3, пас нумрит "1" сhtohet lidhѐза "dhe" dhe нумри "2".

Нѐ параграфин 3, и цили бѐхет параграф 4, пас нумрит "1" сhtohet lidhѐза "dhe" dhe нумри "2".

Нени 2

Titulli i Kreut IV ndryshon si vijon: "DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE"

Нени 3

Нѐ ненин 18 фјалѐт: "Me dënim me para prej 15 000 deri 40 000 denarë do të dënohet për kundërvajtje", зѐвѐндѐсoхет ме фјалѐт: "Gjobë prej 550 deri 700 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje".

Нени 4

Нѐ ненин 19 фјалиа hyrëse ndryshon si vijon: "Gjobë në shumë prej 550 deri 700 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit përgjegjës në personin juridik, nëse:".

Нени 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

875.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита од експлозивни материи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 2007 година.

Бр. 07-2277/1
18 мај 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

Член 1

Во Законот за заштита од експлозивни материи ("Службен весник на СРМ" број 4/78, 10/78, 51/88, 36/90 и "Службен весник на Република Македонија" број 12/93), насловот на Главата VIII се менува и гласи: "ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ".

Член 2

Во членот 67 став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:".

Во ставот 2 зборовите: "ќе се казни со парична казна од пет до петнаесет плати и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице" се заменуваат со зборовите: "ќе му се изрече глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност и на одговорното лице во правното лице".

Член 3

Во членот 68 став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:".

Во ставот 2 зборовите: "ќе се казни со парична казна од пет до петнаесет плати и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице" се заменуваат со зборовите: "ќе му се изрече глоба во износ од 600 до 2.000 евра во денарска противвредност и на одговорното лице во правното лице".

Член 4

Во членот 69 став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 200 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, ако:".

Член 5

По членот 69 се додава нов член 69-а, кој гласи:

"Член 69-а

За прекршоците предвидени со одредбите од членот 69 став 1 на овој закон, прекршочната постапка ја води комисија на Министерството за внатрешни работи.

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од два члена и претседател на комисијата.

Членовите на комисијата имаат завршено високо образование и работно искуство од најмалку четири години на предметната материја, а претседателот на комисијата е дипломиран правник со положен правосуден испит и работно искуство од најмалку шест години на предметната материја."

Член 6

Во целиот текст на Законот зборот "претпријатијата" во различен член и број се заменува со зборовите: "правно лице" во соодветен член и број.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

ЛИГЈ ПЕР НДРШИМИН ДНЕ ПЛОТЭСИМИН Е ЛИГЈ ПЕР МБРОЈТЈЕ НГА МАТЕРИЕТ ШПЕРТХУСЕ

Нени 1

Нѐ Лигјин пѐр мбројтје нга матерiet шпѐр்த்தузе ("Gazeta zyrtare e RSM-së" numër 4/78, 10/78, 36/90 dhe "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 12/93), titulli i Kreut VIII ndryshohet si vijon: "DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE".

Нени 2

Нѐ ненин 67, paragrafi 1 fjalia hyrëse ndryshohet si vijon: "Gjobjë në shumë prej 3.000 deri 5.000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:"

Нѐ paragrafin 2 fjalët: "do të ndëshkohet me ndëshkim në para prej pesë deri në pesëmbëdhjetë rroga edhe personi përgjegjës në organizatën e punës së bashkuar ose personi tjetër juridik", zëvendësohen me fjalët: "do t'i shqiptohet gjobjë në shumë prej 1.000 deri në 2.000 euro me kundërvlerë në denarë edhe personit përgjegjës te personi juridik".

Нени 3

Нѐ ненин 68, paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshohet si vijon: "Gjobjë në shumë prej 2.000 deri në 5.000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:"

Нѐ paragrafin 2 fjalët: "do të ndëshkohet me ndëshkim në para prej 5 deri në 15 rroga edhe personi përgjegjës në organizatën e punës së bashkuar ose personi tjetër juridik" zëvendësohen me fjalët "do t'i shqiptohet gjobjë në shumë prej 600 deri në 2.000 euro me kundërvlerë në denarë edhe personit përgjegjës te personi juridik".

Нени 4

Нѐ ненин 69, paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshohet si vijon: "Gjobjë në shumë prej 200 deri në 400 euro me kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik, nëse:"

Нени 5

Нѐ ненин 69 shtohet neni i ri 69-a si vijon:

"Нени 69-а

Пѐр kundërvajtjet e parapara me dispozitat nga neni 69, paragrafi 1 i këtij ligji, procedurën për kundërvajtje e mban komisioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni përbëhet prej 2 anëtarësh dhe prej kryetarit të komisionit.

Anëtarët e komisionit kanë kryer arsim sipëror dhe përvojë pune nga materia lëndore prej së paku 4 vjetësh, ndërsa kryetari i komisionit është jurist i diplomuar me provim të dhënë të jurisprudencës dhe me përvojë pune nga materia lëndore prej së paku 6 vjetësh.

Нени 6

Нѐ tërë tekstin e ligjit fjala "ndërmarrjet" në nen dhe numër të ndryshëm zëvendësohet me fjalët: "personi juridik" në nen dhe numër përkatës.

Нени 7

Ky Ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

876.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТ НА ЕКСПЛО- ЗИВНИ МАТЕРИИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за промет на експлозивни материи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 2007 година.

Бр. 07-2278/1
18 мај 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТ НА ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

Член 1

Во Законот за промет на експлозивни материи ("Службен лист на СФРЈ" број 30/85, 6/89 и 53/91 и "Службен весник на Република Македонија" број 12/93), насловот на Главата IV. "КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ" се менува и гласи: "ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ".

Член 2

Во членот 34 став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице:".

Ставот 2 се менува и гласи:

"Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното лице за дејствието од ставот 1 на овој член."

Ставот 3 се брише.

Член 3

Во членот 35 став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице:".

Ставот 2 се менува и гласи:

"Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното лице за дејствието од ставот 1 на овој член."

Член 4

Во членот 36 став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице:".

Ставот 2 се менува и гласи:

"Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното лице за дејствието од ставот 1 на овој член."

Член 5

Во членот 37 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице:".

Член 6

Членот 38 се менува и гласи:

"Кога на одговорното лице во правното лице за прекршокот од членот 34 на овој закон ќе му биде изречена глоба во износ поголем од 1.600 евра во денарска противвредност, судот ќе му изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на дејност со промет на експлозивни материи во времетраење од една до три години."

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

ЛИГЈ ПЕР НДРШМИН Е ЛИГЈТ ПЕР ҚАРКУЛЛИМ Е МАТЕРИЕВЕ ШПЕРТНУСЕ

Нени 1

Нѐ Лигјин пѐр қаркуллим е материеве шпѐртыесе ("Флеторја зыртаре е RSFJ-сѐ" нумѐр: 30/85, 6/89 dhe 53/91, "Gazeta zyrtare e Republikѐs sѐ Maqedonisѐ" нумѐр 12/93), titulli i Kreut IV. "DISPOZITA NDѐSHKUESE" ndryshohet si vijon: "DISPOZITA ПЕР KUNDѐRVAJTJE".

Нени 2

Нѐ ненин 34, paragrafi 1, fjalia hyrѐse ndryshohet si vijon: "Gjobѐ нѐ shumѐ prej 3000 deri нѐ 5.000 euro me kundѐrvlerѐ нѐ denarѐ do t'i shqiptohet пѐр kundѐrvajtje personit juridik".

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Gjobѐ нѐ shumѐ prej 1.000 deri нѐ 2.000 euro me kundѐrvlerѐ нѐ denarѐ do t'i shqiptohet пѐр kundѐrvajtje edhe personit пѐргјегјѐs te personi juridik пѐр veprimin nga paragrafi 1 i kѐtij neni."

Paragrafi 3 fshihet.

Нени 3

Нѐ ненин 35, paragrafi 1, fjalia hyrѐse ndryshohet si vijon: "Gjobѐ нѐ shumѐ prej 3.000 deri нѐ 5.000 euro me kundѐrvlerѐ нѐ denarѐ do t'i shqiptohet пѐр kundѐrvajtje personit juridik".

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Gjobѐ нѐ shumѐ prej 1.000 deri нѐ 2.000 euro me kundѐrvlerѐ нѐ denarѐ do t'i shqiptohet пѐр kundѐrvajtje edhe personit пѐргјегјѐs te personi juridik пѐр veprimin nga paragrafi 1 tѐ kѐtij neni."

Нени 4

Нѐ ненин 36, paragrafi 1 fjalia hyrѐse ndryshohet si vijon: "Gjobѐ нѐ shumѐ prej 3.000 deri нѐ 5.000 euro me kundѐrvlerѐ нѐ denarѐ do t'i shqiptohet пѐр kundѐrvajtje personit juridik".

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Gjobѐ нѐ shumѐ prej 1.000 deri нѐ 2.000 euro me kundѐrvlerѐ нѐ denarѐ do t'i shqiptohet пѐр kundѐrvajtje edhe personit пѐргјегјѐs te personi juridik пѐр veprimin nga paragrafi 1 i kѐtij neni."

Нени 5

Нѐ ненин 37, fjalia hyrѐse ndryshohet si vijon: "Gjobѐ нѐ shumѐ prej 500 deri нѐ 800 euro me kundѐrvlerѐ нѐ denarѐ do t'i shqiptohet пѐр kundѐrvajtje personit fizik."

Нени 6

Neni 38 ndryshohet si vijon:

"Kur personit пѐргјегјѐs te personi juridik пѐр kundѐrvajtjen nga neni 34 do t'i shqiptohet gjobѐ нѐ shumѐ mѐ tѐ madhe se 1600 euro me kundѐrvlerѐ нѐ denarѐ, гјуqi do t'i shqiptojѐ edhe sanksion пѐр kundѐrvajtje ndalim пѐр kryerjen e veprimtarisѐ пѐр qarkullim tѐ materieve shpѐrthyese нѐ kohѐzgjatje prej njѐ deri нѐ tre vjet."

Нени 7

Ky ligj hyn нѐ fuqi нѐ ditѐn e tetѐ nga dita e shpalljes нѐ "Gazetѐn zyrtare tѐ Republikѐs sѐ Maqedonisѐ".

877.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИ- ЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУ- ВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 2007 година.

Бр. 07-2279/1
18 мај 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните ("Службен весник на Република Македонија" број 36/92, 12/93 и 43/2000), во членот 15 став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:".

Ставот 2 се менува и гласи:

"Глоба во износ од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице, како и на лицето одговорно за вршење на самостојна дејност - давање услуги за сместување на граѓани."

Член 2

Членот 16 се менува и гласи:

"Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице кое не ќе пријави или одјави живеалиште, односно престојувалиште или адреса на станот или тоа не го стори во пропишаниот рок (членови 3, 4 став 1, 7 став 1 и 8 став 1)."

Член 3

По членот 16 се додаваат два нови члена 16-а и 16-б, кои гласат:

"Член 16-а

За прекршоците предвидени во членот 16 на овој закон прекршочната постапка ја води комисија на Министерството за внатрешни работи.

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од два члена и претседател на комисијата.

Членовите на комисијата имаат завршено високо образование и работно искуство од најмалку четири години на предметната материја, а претседателот на комисијата е дипломиран правник со положен правосуден испит и работно искуство од најмалку шест години на предметната материја.

Член 16-б

Пред поднесување на барање за прекршочна постапка за прекршоците предвидени во овој закон, Министерството за внатрешни работи води постапка за порамнување согласно со Законот за прекршоците."

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PARAQITJEN E VENDBANIMIT DHE VENDQËNDRIMIT TË QYTETARËVE

Neni 1

Në Ligjin për paraqitjen e vendbanimit dhe vendqëndrimin të qytetarëve ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 36/1992; 12/1993 dhe 43/2000), në nenin 15 paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshon si vijon: "Gjohë në shumë prej 1.000 deri 2.000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik nëse:".

Paragrafi 2 ndryshon si vijon:

"Gjohë në shumë prej 500 deri 2.000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 të këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik, si dhe personit përgjegjës për kryerjen e veprimtarisë së pavarur - dhënie të shërbimeve për vendosjen e qytetarëve".

Neni 2

Neni 16 ndryshon si vijon:

"Gjohë në shumë prej 100 deri 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit fizik i cili nuk do të paraqesë ose çregjistrojë vendbanimin, gjegjësisht vendqëndrimin ose adresën e banesës ose atë nuk e bën në afatin e përcaktuar (neni 3, neni 4 paragrafi 1, neni 7 paragrafi 1 dhe neni 8 paragrafi 1)".

Neni 3

Pas nenit 16 shtohen dy nene të reja 16-a dhe 16-b si vijojnë:

"Neni 16-a

Për kundërvajtje e parashikuara në nenin 16 të këtij ligji, procedurën për kundërvajtje e udhëheq komisioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni përbëhet nga dy anëtarë dhe kryetari i komisionit.

Anëtarët e komisionit kanë arsim të kryer sipëror dhe përvojë pune prej së paku katër vjet në materien e lëndës, ndërsa kryetari i komisionit jurist i diplomuar me provimin e dhënë të jurisprudencës dhe përvojë pune së paku gjashtë vjet në materien e lëndës".

"Neni 16-b

Para paraqitjes së kërkesës për procedurë për kundërvajtje për kundërvajtjet e parashikuara me këtë ligj, Ministria e Punëve të Brendshme udhëheq procedurë për barazim në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

878.

Vрз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДВИЖЕЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНЦИТЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за движење и престој на странците, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 2007 година.

Бр. 07-2280/1
18 мај 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДВИЖЕЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНЦИТЕ

Член 1

Во Законот за движење и престој на странците ("Службен весник на Република Македонија" број 36/92, 66/92, 26/93 и 45/2002), насловот на Главата IX. "КАЗНИ ОДРЕДБИ" се менува и гласи: "ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ".

Член 2

Во членот 81 став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на претпријатие или друго правно лице:".

Ставот 2 се менува и гласи:

“За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе му се изрече глоба во износ од 600 до 1.300 евра во денарска противвредност и на одговорното лице во правното лице.”

Член 3

Во членот 82 став 1 зборовите: “Со парична казна од пет до петнаесет плати ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на”.

Во ставот 2 зборовите: “Со казната од став 1 на овој член ќе се казни и” се заменуваат со зборовите: “Глобата од ставот 1 на овој член ќе му се изрече и на”.

Член 4

Во членот 83 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице.”.

Член 5

Во членот 84 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 800 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на странец.”.

Член 6

Во членот 85 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 600 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на странец.”.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Л И Г Ј ПЁР НДРЫШИМИН Е ЛИГЈИ ПЁР ЛЁВИЗЈЕН ДНЕ ҚЁНДРИМИН Е ТЁ ХУАЈВЕ

Нени 1

Нё Лигјин пёр лёвизјен дхе қёндримин е тё хуајве (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 36/1992, 66/1992, 26/1993 dhe 45/2002), titulli i Kreut IX. “DISPOZITAT NDËSHKUESE”, ndryshon si vijon: “SANKSIONE KUNDËRVAJTËSE”.

Нени 2

Нё ненин 81, нё параграфин 1, фјалиа хырёсе ндрышон си вијон:

“Gjobë në shumë prej 3.000 deri në 5.000 euro në kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje ndërmarrjes ose personit tjetër juridik.”

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

“Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni, gjobë në shumë prej 600 deri në 1.300 euro në kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet edhe personit përgjegjës në personin juridik”.

Нени 3

Нё ненин 82, нё параграфин 1, фјалёт: “Me dënim me para prej pesë deri në pesëmbëdhjetë rroga do të dënohet për kundërvajtje”, zëvendësohen me фјалёт: “Gjobë në shumë prej 800 deri në 1.000 euro në kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje”.

Нё параграфин 2 фјалёт: “Me dënimin nga paragrafi 1 i këtij neni do të dënohet edhe”, zëvendësohen me фјалёт: “Gjоба nga paragrafi 1 i këtij neni do t'i kumtohet edhe”.

Нени 4

Нё ненин 83, фјалиа хырёсе ндрышовет си вијон:

“Gjobë në shumë prej 700 deri në 1.000 euro në kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit fizik.”.

Нени 5

Нё ненин 84, фјалиа хырёсе ндрышовет си вијон:

“Gjobë në shumë prej 800 deri në 1.500 euro në kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje të huajt.”.

Нени 6

Нё ненин 85, фјалиа хырёсе ндрышовет си вијон:

“Gjobë në shumë prej 600 deri në 1.000 euro në kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje të huajt.”.

Нени 7

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

879.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕТЕКТИВСКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за детективската дејност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 мај 2007 година.

Бр. 07-2307/1
21 мај 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

З А К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА ДЕТЕКТИВСКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за детективската дејност (“Службен весник на Република Македонија” број 80/99), во членот 4 став 2 после зборот “кое” се додаваат зборовите: “поднело барање за издавање лиценца за вршење детективска дејност (во натамошниот текст: кандидат) и кое”.

Точката 3 се менува и гласи:

“3) да не му е изречена казна, односно прекршочна санкција забрана на вршење професија, дејност или должност, додека трае таа казна, односно прекршочна санкција.”.

Во ставот 3 зборовите: “една година” се заменуваат со зборовите: “три години”.

Член 2

Во членот 5 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Комисијата од ставот 1 на овој член има мандат од две години со право на повторен избор.”

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 3

Членот 6 се менува и гласи:

“Министерот за внатрешни работи донесува решение за одбивање на барање за издавање на лиценца во случај кога кандидатот не ги исполнува условите од членот 4 на овој закон.

Против решението од ставот 1 на овој член кандидатот има право на жалба во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението до надлежната комисија на Владата на Република Македонија.”

Член 4

Во членот 7 по ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои гласат:

“Со барањето од ставот 1 на овој член детективот доставува доказ за осигурување од одговорност за штета спрема нарачувачот на детективската услуга (во натамошниот текст: странката) или трето лице, која може да ја причини при вршење на детективската дејност.

Најнискиот износ на осигурување се определува во висина од петгодишна просечна плата во Република Македонија пресметана според податоците од Заводот за статистика.

Детективот е должен уредно да го продолжува осигурувањето од ставот 2 на овој член.”

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 5 и 6.

Член 5

Членот 8 се брише.

Член 6

Во членот 9 став 1 по зборот “лиценцата” се додаваат зборовите: “со решение донесено од министерот за внатрешни работи”.

Член 7

Во членот 10 став 1 по зборовите: “15 дена” се додаваат зборовите: “од денот на доставувањето на решението”.

Ставот 2 се менува и гласи:

“По донесување на конечното решение за одземање на лиценцата, детективот е должен во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението, лиценцата и легитимацијата да ги врати во Министерството за внатрешни работи, заради нивно поништување.”

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

“Во случај кога детективот нема да постапи согласно со ставот 2 на овој член, Министерството за внатрешни работи ги огласува лиценцата и легитимацијата за неважечки во “Службен весник на Република Македонија”.

Во ставот 3 кој станува став 4 зборовите: “една година” се заменуваат со зборовите: “две години”.

Член 8

Во членот 11 зборовите: “нарачувачот на детективските услуги (во натамошниот текст: странката)” се заменуваат со зборот “странката”.

Член 9

Во членот 19 ставот 2 се брише.

Ставот 3 кој станува став 2 се менува и гласи:

“Детективот не смее врз основа на собраните податоци и информации при вршењето на детективската дејност за која има склучено договор со странката, да презема дејствија спротивни на интересите на странката како за време на вршење на договорената детективска услуга, така и по нејзиното извршување.”

Член 10

Во членовите 21 и 23 по зборовите: “личните податоци” се додаваат зборовите: “и со прописите за класифицираните податоци”.

Член 11

Во членот 26 став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 510 до 990 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на детектив, ако:”.

Во ставот 2 по зборот “изрекува” се додаваат зборовите: “прекршочна санкција забрана на вршење професија, дејност или должност”, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 12

Во членот 27 став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 50 до 490 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на детектив, ако:”.

Во точката 1 бројот “8” се заменува со бројот “7”.

Член 13

По членот 27 се додава нов член 27-а, кој гласи:

“Член 27-а

За прекршоците предвидени со одредбите од член 27 на овој закон прекршочната постапка ја води комисија на Министерството за внатрешни работи.

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од два члена и претседател на комисијата.

Членовите на комисијата имаат завршено високо образование и работно искуство од најмалку четири години на предметната материја, а претседателот на комисијата е дипломиран правник со положен правосуден испит и работно искуство од најмалку шест години на предметната материја.”

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR VEPRIMTARI DETEKTIVE

Neni 1

Në Ligjin për veprimtari detektive (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 80/1999) në nenin 4 paragrafi 2 pas fjalës „e cila” shtohen fjalët: “ka paraqitur kërkesë për lëshimin e licencës për kryerjen e veprimtarisë detektive (në tekstin e më tej: kandidat), i cili”.

Pika 3 ndryshohet si vijon:

“3) të mos i jetë kumtuar dënim, përkatësisht sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, përderisa zgjatë ai dënim, përkatësisht sanksion për kundërvajtje;”

Në paragrafin 3, fjalët: “një vjet” zëvendësohen me fjalët: “tri vjet”.

Neni 2

Në nenin 5 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon:

“Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni ka mandat prej 2 vjetësh me të drejtë për rizgjedhje.”

Paragrafët 2 dhe 3 bëhen paragrafë 3 dhe 4.

Neni 3

Neni 6 ndryshohet si vijon:

“Ministri i Punëve të Brendshme merr aktvendim për refuzim të kërkesës për lëshimin e licencës në rastin kur kandidati nuk i plotëson kushtet nga neni 4 i këtij ligji.

Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, kandidati ka të drejtë ankese në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të aktvendimit, te komisioni kompetent i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.”

Neni 4

Në nenin 7 pas paragrafit 1 shtohen tre paragrafë të rinj 2, 3 dhe 4 si vijojnë:

“Me kërkesën nga paragrafi 1 i këtij neni detektivi dorëzon dëshmi për sigurimin nga përgjegjësia për dëmin ndaj porositësit të shërbimit të detektivit (në tekstin e mëtejshëm: pala) ose personi i tretë, i cili mundet ta shkaktojë gjatë kryerjes së veprimtarisë së detektivit.

Shuma më e ulët e sigurimit përcaktohet në lartësinë e rrogës mesatare pesëvjeçare në Republikën e Maqedonisë të përllogaritur sipas të dhënave nga Enti për Statistikë.

Detektivi është i detyruar që në mënyrë të rregullt ta vazhdojë sigurimin nga paragrafi 2 i këtij neni.

Paragrafët 2 dhe 3 bëhen paragrafë 5 dhe 6.

Neni 5

Neni 8 shlyhet.

Neni 6

Në nenin 9 paragrafi 1 pas fjalës "licenca" shtohen fjalët: "me aktvendim të marrë nga ministri i Punëve të Brendshme".

Neni 7

Në nenin 10 paragrafi 1, pas fjalëve: "15 ditë" shtohen fjalët: "nga dita e dorëzimit të aktvendimit".

Paragrafi 2 ndryshon si vijon:

"Pas marrjes së aktvendimit përfundimtar për marrjen e licencës, detektivi është i detyruar që në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të aktvendimit, licencën dhe legjitimacionin t'i kthejë në Ministrin e Punëve të Brendshme, për shkak të shfuqizimit të tyre."

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si vijon:

"Në rastin kur detektivi nuk do të veprojë në pajtim me paragrafin 2 i këtij neni, Ministria e Punëve të Brendshme i shpall licencat dhe legjitimacionin të pavlefshëm në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Në paragrafin 3 i cili bëhet paragraf 4 fjalët: "një vit" zëvendësohen me fjalët "dy vite".

Neni 8

Në nenin 11 fjalët: "porositësi i shërbimeve detektive (në tekstin e më tejme: pala)" zëvendësohen me fjalën "pala".

Neni 9

Në nenin 19, paragrafi 2 shlyhet.

Paragrafi 3 i cili bëhet paragraf 2 ndryshon, si vijon:

"Detektivi nuk guxon që në bazë të dhënave dhe informacioneve të mbledhura gjatë kryerjes së veprimtarisë detektive për të cilën ka arritur marrëveshje me palën, të ndërmarë veprime në kundërshtim me interesat e palës, si gjatë kohës së kryerjes së shërbimit të kontraktuar detektiv, ashtu edhe pas kryerjes së tij."

Neni 10

Në nenet 21 dhe 23, pas fjalëve: "të dhënat personale" shtohen fjalët: "dhe me dispozitat për të dhënat e klasifikuara".

Neni 11

Në nenin 26 paragrafi 1 fjalja hyrëse ndryshon si vijon:

"Gjohë në shumë prej 510 deri 990 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje detektivit, nëse:".

Në paragrafin 2, pas fjalës "kumton" shtohen fjalët: "sanksion për kundërvajtje ndalesë të kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës" ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

Neni 12

Në nenin 27 paragrafi 1 fjalja hyrëse ndryshon si vijon:

"Gjohë në shumë prej 50 deri 490 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje detektivit, nëse:".

Në pikën 1 numri "8" zëvendësohet me numrin "7".

Neni 13

Pas nenit 27 shtohet nen i ri 27-a, si vijon:

"Neni 27-a

Për kundërvajtjet e parapara me dispozitat nga neni 27 të këtij ligji procedurën për kundërvajtje e udhëheq komisioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni përbëhet nga dy anëtarë dhe kryetari i komisionit.

Anëtarët e komisionit kanë kryer arsim sipëror dhe përvojë pune së paku katër vjet në materie lëndore, ndërsa kryetari i komisionit është jurist i diplomuar me provim të dhënë të jurisprudencës dhe me përvojë pune së paku gjashtë vjet në materien lëndore."

Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë prej ditës së shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

880.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАЌИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за странците, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 мај 2007 година.

Бр. 07-2306/1
21 мај 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗА КО Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАЌИТЕ

Член 1

Во Законот за странците ("Службен весник на Република Македонија" број 35/2006), во членот 18 став 1 во првиот и третиот ред по зборот "дипломатска" се додава записка, а зборовите: "или службена лична карта" се заменуваат со зборовите: "службена или конзуларна лична карта", а во вториот ред по зборот "дипломатската" се додава записка, а зборовите: "или службена лична карта" се заменуваат со зборовите: "службената или конзуларната лична карта".

Член 2

Во членот 25 став 1 алинеја 5 по зборот "дипломатска" се додава записка, а зборовите: "или службена лична карта" се заменуваат со зборовите: "службена или конзуларна лична карта".

Член 3

Во членот 41 став 2 алинејата 2 се брише.

Алинеите 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат алинеи 2, 3, 4, 5 и 6.

Алинејата 8 се брише.

Алинејата 9 станува алинеја 7.

Алинеја 10 се брише.

Алинеите 11, 12, 13 и 14 стануваат алинеи 8, 9, 10 и 11.

Член 4

Членот 94 се менува и гласи:

"Дозволата за привремен престој и дозволата за постојан престој се издаваат во форма на посебен документ.

Дозволата за престој содржи:

- вид на дозволата за престој,
- број на дозволата,

- фотографија на носителот на дозволата,
- име и презиме на лицето на кое му е издадена дозволата,
- рок на важење,
- место и датум на издавање,
- државјанство,
- место и датум на раѓање,
- пол,
- матичен број за странец на лицето на кое се издава,
- потпис на носителот на дозволата,
- престојувалиште и адреса, односно живеалиште и адреса,
- грб на Република Македонија,
- машински читлива зона,
- безбедносни печатарски техники,
- ултравиолетова и инфрацрвена заштита,
- заштита со оптички варијабилни мастила,
- специјални ефективни заштитни мотиви против фалсификати и измама,
- заштита против копирање и
- заштити во техники на издавање.”

Член 5

Во членот 128 став 1 по зборот “дипломатска” се додава записка, а зборовите: “или службена лична карта” се заменуваат со зборовите: “службена или конзуларна лична карта”.

Во ставот 2 зборовите: “личната карта” се заменуваат со зборовите: “Дипломатската, службената или конзуларната лична карта”.

Член 6

Во членот 143 став 4 зборот “две” се заменува со зборот “пет”.

Во ставот 8 зборот “две” се заменува со зборот “пет”.

Член 7

Насловот на Главата ЦИ се менува и гласи: “КАЗНИ И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”.

Член 8

Во членот 150 став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:”.

Ставот 2 се менува и гласи:

“На правното лице од ставот 1 точка 1 на овој член ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење одделна дејност.”

Во ставот 3 зборовите: “Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 600 до 1.300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на”.

Член 9

Во членот 151 став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на лице кое врши самостојна дејност давање услуги на сместување, ако:”.

Во ставот 2 зборовите: “Со казната од ставот 1 на овој член ќе се казни и” се заменуваат со зборовите: “Глобата од ставот 1 на овој член ќе му се изрече и на”.

Во ставот 3 зборовите: “мерка на безбедност” се заменуваат со зборовите: “прекршочна санкција”.

Член 10

Во членот 152 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице кое:”.

Член 11

Во членот 153 став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 800 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на странецот, ако:”.

Во ставот 2 зборовите: “мерка на безбедност протерување на странец” се заменуваат со зборовите: “прекршочна санкција протерување странец од земјата”.

Член 12

Во членот 154 став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 600 до 1.000 евра ќе му се изрече за прекршок на странец кој:”.

Член 13

По членот 154 се додава нов член 154-а, кој гласи:

“Член 154-а

Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води надлежниот суд.

Пред поднесување на барање за прекршочна постапка за прекршоците предвидени во овој закон, Министерството за внатрешни работи води постапка за порамнување согласно со Законот за прекршоците.”

Член 14

Во членот 159 зборовите: “по една година од денот на неговото влегување во сила” се заменуваат со зборовите: “од 1 јануари 2008 година”.

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J I PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TË HUAJT

Neni 1

Në Ligjin për të huajt ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 35/2006), në nenin 18 paragrafi 1, në rreshtin e parë dhe të tretë pas fjalës "diplomatie" shtohet presje, kurse fjalët: "ose letërnjoftim zyrtar" zëvendësohen me fjalët: "letërnjoftim zyrtar ose konsullor", kurse në rreshtin e dytë pas fjalës "diplomatie" shtohet presje, kurse fjalët: "ose letërnjoftim zyrtar" zëvendësohen me fjalët: "letërnjoftimi zyrtar ose konsullor".

Neni 2

Në nenin 25 paragrafi 1 alineja 5, pas fjalës "diplomatie" shtohet presje, kurse fjalët: "ose letërnjoftim zyrtar" zëvendësohen me fjalët: "letërnjoftim zyrtar ose konsullor".

Neni 3

Në nenin 41, paragrafi 2, alineja 2 shlyhet.
Alinetë 3, 4, 5, 6 dhe 7 bëhen aline 2, 3, 4, 5 dhe 6.
Alineja 8 shlyhet.
Alineja 9 bëhet aline 7.
Alineja 10 shlyhet.
Alinetë 11, 12, 13 dhe 14 bëhen aline 8, 9, 10 dhe 11.

Neni 4

Neni 94 ndryshon si vijon:
"Leja për vendqëndrim të përkohshëm dhe leja për vendqëndrim të përhershëm lëshohen në formë të dokumentit të posaçëm.

Leja për vendqëndrim përmban:

- llojin e lejes për qëndrim,
- numrin e lejes,
- fotografinë e bartësit të lejes,
- emrin dhe mbiemrin e personit të cilit i është dhënë leja,

- afatin e vlefshmërisë,
- vendin dhe datën e lëshimit,
- shtetësinë,
- vendin dhe datëlindjen,
- gjininë,
- numrin e amzës për të huaj të personit të cilit i lëshohet,
- nënshkrimin e bartësit të lejes,
- vendqëndrimin dhe adresën, përkatësisht vendbanimin dhe adresën,
- stemën e Republikës së Maqedonisë,
- zonën e lexueshme të makinës,
- teknikat siguruese të shtypit,
- mbrojtjen ultraviolete dhe infra të kuqe,
- mbrojtjen me ngjyra optike variable,
- motivet speciale mbrojtëse efektive kundër falsifikimeve dhe mashtrimit,
- mbrojtjen kundër kopjimit, dhe
- mbrojtjen në teknika të botimit.

Neni 5

Në nenin 128 paragrafi 1 pas fjalës "diplomatiqe" shtohet presje, kurse fjalët: "ose letërnjoftim zyrtar" zëvendësohen me fjalët: "letërnjoftim zyrtar ose konsullor".

Në paragrafin 2 fjalët: "letërnjoftimi" zëvendësohen me fjalët: "Letërnjoftim diplomatik, zyrtar ose konsullor".

Neni 6

Në nenin 143, paragrafi 4 fjala "dy" zëvendësohet me fjalën "pesë".

Në paragrafin 8 fjala "dy" zëvendësohet me fjalën "pesë".

Neni 7

Titulli i Kreut XI ndryshon si vijon: "Dispozita ndëshkimore dhe për kundërvajtje".

Neni 8

Në nenin 150, në paragrafin 1, fjalia hyrëse ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 3000 deri 5000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:"

Paragrafi 2 ndryshon si vijon:

"Personit juridik nga paragrafi 1 pika 1 i këtij neni do t'i kumtohet dhe sanksion për kundërvajtje ndalesë e përkohshme për kryerjen e veprimtarisë së caktuar."

Në paragrafin 3 fjalët: "Me dënim me para prej 30 000 deri 50 000 denarë, do të dënohet për kundërvajtje" zëvendësohen me fjalët: "Gjobë në shumë prej 600 deri 1300 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje".

Neni 9

Në nenin 151, në paragrafin 1 fjalia hyrëse ndryshon si vijon: "Gjobë në shumë prej 800 deri 1000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit i cili kryhen veprimtari të pavarur dhënie të shërbimeve për vendosje, nëse:"

Në paragrafin 2 fjalët: "Me dënimin nga paragrafi 1 i këtij neni do të dënohet dhe" zëvendësohen me fjalët: "Gjoka nga paragrafi 1 i këtij neni do t'i kumtohet edhe".

Në paragrafin 3 fjalët: „masë e sigurisë”, zëvendësohen me fjalët: "sanksion për kundërvajtje".

Neni 10

Në nenin 152, fjalia hyrëse ndryshon si vijon: "Gjobë në shumë prej 700 deri 1000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik, i cili:"

Neni 11

Në nenin 153, në paragrafin 1, fjalia hyrëse ndryshohet, si vijon:

"Gjobë në shumë prej 800 deri 1.500 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje të huajit, nëse:"

Në paragrafin 2 fjalët: „masë e sigurisë dëbimin e të huajit" zëvendësohen me fjalët: "sanksion për kundërvajtje dëbimin e të huajit nga vendi".

Neni 12

Në nenin 154, në paragrafin 1 fjalia hyrëse ndryshon si vijon: "Gjobë në shumë prej 600 deri 1.000 euro do t'i kumtohet për kundërvajtje të huajit, i cili:"

Neni 13

Pas nenit 154 shtohet nen i ri 154-a si vijon:

"Neni 154-a

Procedurën për kundërvajtje për kundërvajtjet e parapara me këtë ligj e udhëheq gjyqi kompetent.

Para paraqitjes së kërkesës për procedurën për kundërvajtje për kundërvajtjet e parapara në këtë ligj, Ministria e Punëve të Brendshme mban procedurë për barazim në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 14

Në nenin 159 fjalët: "pas një viti nga dita e hyrjes së tij në fuqi" zëvendësohen me fjalët: "nga 1 janari 2008".

Neni 15

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë prej ditës së shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

881.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СОБИРИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните собири, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 мај 2007 година.

Бр. 07-2305/1
21 мај 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СОБИРИ

Член 1

Во Законот за јавните собири ("Службен весник на Република Македонија" број 55/95 и 19/2006), во членот 9 став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 1.100 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице (организатор) на јавен собир, ако:"

Ставот 2 се менува и гласи:

"Глоба во износ од 510 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице (организатор)."

Член 2

Во членот 10 став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 510 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на:”.

Во ставот 2 зборовите: “заштитна мерка оддалечување од територијата на Република Македонија во траење од шест месеца до две години” се заменуваат со зборовите: “прекршочна санкција протерување странец од земјата, во траење од една до десет години или засекогаш”.

Член 3

По членот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи:

“Член 10-а

Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води надлежниот суд.

Пред поднесување на барање за прекршочна постапка за прекршоците предвидени во овој закон, Министерството за внатрешни работи води постапка за порамнување согласно со Законот за прекршоците.”

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
LIGJIT PËR TUBIMET PUBLIKE****Neni 1**

Në Ligjin për tubimet publike (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 55/95 dhe 19/2006), në nenin 9, në paragrafin 1, fjalja hyrëse ndryshon si vijon:

“Gjobë në shumë prej 1.100 deri në 3.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje personit juridik (organizuesit) të tubimit publik, nëse:”

Paragrafi 2, ndryshon si vijon:

“Gjobë në shumë prej 510 deri në 2.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni, edhe personit përgjegjës të personi juridik (organizuesi).”

Neni 2

Në nenin 10, në paragrafin 1, fjalja hyrëse ndryshon si vijon:

“Gjobë në shumë prej 510 deri në 1.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje:”

Në paragrafin 2, fjalët: “masa e sigurisë, largim nga teritori i Republikës së Maqedonisë, në kohëzgjatje prej dy muajsh deri në dy vjet”, zëvendësohen me fjalët: “sanksioni kundërvajtës, dëbim i të huajit nga vendi, në kohëzgjatje prej një deri në dhjetë vjet ose përgjithmonë.”

Neni 3

Pas nenit 10 shtohet neni i ri 10-a, si vijon:

“Neni 10-a

Procedurën kundërvajtëse për kundërvajtjet e parapara me këtë ligj, e udhëheq gjykata kompetente.

Para paraqitjes së kërkesës për procedurën kundërvajtëse, për kundërvajtjet e parapara me këtë ligj, Ministria e Punëve të Brendshme e udhëheq procedurën për barazim, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.”

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë, nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

882.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗАПАЛНИ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за складирање и заштита од запални течности и гасови,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 мај 2007 година.

Бр. 07-2304/1
21 мај 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗАПАЛНИ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВИ****Член 1**

Во Законот за складирање и заштита од запални течности и гасови (“Службен весник на СРМ” број 15/76, 51/88, 19/90 и “Службен весник на Република Македонија” број 12/93), по Членот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи:

“Член 9-а

По добивање на решение за локациски услови од надлежен орган, подносителот на барањето од членот 9 на овој закон до Министерството за внатрешни работи, доставува на согласност проект за заштита и безбедност на запални течности и гасови.

Министерството за внатрешни работи дава согласност за усогласеноста на проектот од ставот 1 на овој член со техничките прописи од оваа област.”

Член 2

Во членот 22 став 1 зборовите: “заштита од пожар” се заменуваат со зборовите: “оружје, експлозивни и опасни материи”.

Член 3

Во членот 23 став 1 зборот “претпријатието” се заменува со зборовите: “правното лице”.

Член 4

Насловот на Главата IV “КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се менува и гласи: “ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”.

Член 5

Во членот 28 ставот 1 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице.”.

Ставот 2 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.”

Ставот 3 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на службеното лице во органот на општината или во државен орган.”

Член 6

Во членот 29 во став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице.”.

Член 7

По членот 29 се додава нов член 29-а, кој гласи:

“Член 29-а

За прекршоците предвидени со одредбите од членот 29 на овој закон прекршочната постапка ја води комисија на Министерството за внатрешни работи.

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од два члена и претседател на комисијата.

Членовите на комисијата имаат завршено високо образование и работно искуство од најмалку четири години на предметната материја, а претседателот на комисијата е дипломиран правник со положен правосуден испит и работно искуство од најмалку шест години на предметната материја.”

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

**LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MAGAZINIM DHE MBROJTJE PREJ
MATERIEVE TË LËNGËTA DHE TË GAZTA
DJEGËSE**

Neni 1

Në Ligjin për magazinim dhe mbrojtje prej materieve të lëngëta dhe të gazta djegëse (“Gazeta zyrtare e RSM-së” nr. 15/76, 51/88, 19/90 dhe “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë” numër 12/93), pas nenit 9 shtohet nen i ri 9-a si vijon:

“Neni 9-a

Pas pranimit të aktvendimit për kushtet e lokacionit prej organit kompetent, parashtruesi i kërkesës nga neni 9 i këtij ligji, Ministrisë së Punëve të Brendshme për miratim i paraqet projekt për mbrojtje dhe siguri prej materieve të lëngëta dhe të gazta djegëse.

Ministria e Punëve të Brendshme jep pëlqim për harmonizimin e paragrafit 1 të këtij neni, me rregullat teknike nga kjo fushë”.

Neni 2

Në nenin 22 paragrafin 1, fjalët: “mbrojtje nga zjarri” zëvendësohen me fjalët: “armë, materie shpërthyes dhe të rrezikshme”.

Neni 3

Në nenin 23 paragrafin 1, fjala “sipërmarrja”, zëvendësohet me fjalët “personi juridik”.

Neni 4

Titulli i Kreut IV. “DISPOZITA NDËSHKUESE” zëvendësohet si vijon: “DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE”.

Neni 5

Në nenin 28 paragrafi 1 ndryshon si vijon:

“Gjobë në shumë prej 5.000 euro me kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje personit juridik.”.

Paragrafi 2, ndryshon si vijon:

“Gjobë në shumë prej 2.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.”.

Paragrafi 3, ndryshon si vijon:

“Gjobë në shumë prej 2.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit zyrtar në organin e komunës ose në organin shtetëror.”.

Neni 6

Në nenin 29 në paragrafin 1, fjalia hyrëse ndryshon si vijon: “Gjobë në shumë prej 100 deri më 400 euro me kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje personit fizik.”.

Neni 7

Pas nenit 29 shtohet nen i ri 29-a, si vijon:

“Neni 29-a

Për kundërvajtjet e parapara me dispozitat e nenit 29 të këtij ligji, procedurën e kundërvajtjes e mban komisioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni, përbëhet prej dy anëtarëve dhe kryetarit të komisionit.

Anëtarët e komisionit kanë të kryer arsim sipëror dhe përvojë pune prej më së paku katër viteve në materien e lëndës, ndërkah kryetari i komisionit është jurist i diplomuar me provim të dhënë të jurisprudencës dhe me përvojë pune prej më së paku gjashtë viteve në materien e lëndës.”

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

883.

Vrз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за обезбедување на лица и имот, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 мај 2007 година.

Бр. 07-2308/1
21 мај 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ**

Член 1

Во Законот за обезбедување на лица и имот (“Службен весник на Република Македонија” број 80/99), во членот 3 зборовите: “регистрации за вршење на истата дејност” се заменуваат со зборовите: “кои обезбедувањето на лица и имот го вршат”.

Член 2

Во членот 5 став 2 зборот “пет” се заменува со зборот “десет”, а сврзникот “и” се заменува со запирка. На крајот на реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “како и две деловни простории и две превозни средства во сопственост на правното лице”.

По ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:

“Правните лица кои обезбедувањето на лица и имот го вршат за сопствени потреби се стекнуваат со правото за вршење на обезбедувањето на лица и имот, ако е издадена дозвола за работа од Министерството за внатрешни работи.

Правните лица од ставовите 1 и 4 на овој член се должни да отпочнат со работа во рок од шест месеца од денот на издавањето на дозволата за работа од Министерството за внатрешни работи.”

Член 3

Во членот 8 став 2 точка 3 зборовите: “мерка за безбедност” се заменуваат со зборовите: “казна, односно прекршочна санкција”.

Точката 6 се менува и гласи:

„6. Да е оспособен за вршење на обезбедување на лица и имот и да има положено стручен испит за вршење работи на обезбедување на лица и имот (во натамошниот текст: стручен испит).”

Во ставот 3 зборовите: “една година” се заменуваат со зборовите: “три години”.

Член 4

Во членот 9 се додава нов став 1, кој гласи:

“Оспособувањето од членот 8 став 2 точка 6 на овој закон на физичките лица за вршење на работи на обезбедување на лица и имот го организира Комората, а го вршат претставници на Министерството за внатрешни работи определени од министерот за внатрешни работи.”

Ставот 1 станува став 2.

Во ставот 2 кој станува став 3 зборовите: “овластени службени лица” се заменуваат со зборовите: “полициски службеници во униформа”.

Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи:

“Трошоците за оспособувањето и полагањето на стручниот испит ги сноси физичкото лице.”

Во ставот 4 кој станува став 5 по зборот “испит” се додаваат зборовите: “како и оспособувањето на физичките лица”.

Член 5

Во членот 14 се додава нов став 1, кој гласи:

“Правните лица од членот 5 ставови 1 и 4 на овој закон се должни да поднесат барање за издавање на легитимација до Комората во рок од 15 дена од засновањето на работниот однос со работниците кои вршат обезбедување на лица и имот (во натамошниот текст: работниците за обезбедување).”

Ставот 1 кој станува став 2 се менува и гласи:

“При вршењето на задачите работниците за обезбедување се должни да носат легитимација.”

Ставот 2 станува став 3.

Член 6

Во членот 15 став 2 по зборот “лице” се додаваат зборовите: “или полициски службеник”.

Член 7

Во членот 20 став 1 зборовите: “набавување, поседување и носење” се бришат.

Во ставот 2 зборовите: “Министерството за внатрешни работи” се заменуваат со зборот “Комората”, а на крајот на реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “што се спроведува пред претставници на Министерството за внатрешни работи определени од министерот за внатрешни работи”.

Член 8

Во членот 21 став 3 зборот “огромна” се брише.

Член 9

Во членот 26 зборовите: “Работниците за обезбедување” се заменуваат со зборовите: “Најмалку десет правни лица од членот 5 став 1 на овој закон”.

Член 10

Во членот 27 точка 2 сврзникот “и” се заменува со точка и запирка и се додаваат две нови точки 3 и 4, кои гласат:

“3. Издава лиценца за работа;

4. Подготвува и донесува акти за начинот на применување на прописите за обезбедувањето на лица и имот за членовите на Комората и”.

Точката 3 станува точка 5.

Член 11

Во членот 30 по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

“5) крвна група;”.

Точките 5, 6 и 7 стануваат точки 6, 7 и 8.

Член 12

Во членот 31 на крајот на реченицата точката се брише и се додаваат зборовите: “и со прописите за класифицирани информации”.

Член 13

Во членот 32 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

“Министерството за внатрешни работи со решение ќе ги одземе овластувањата на Комората, утврдени со овој закон, доколку истата не ги отстрани недостатоците во рокот предвиден со решението од ставот 3 на овој член.”

Член 14

Членот 34 се брише.

Член 15

Во членот 35 броевите: “33” и “34” се заменуваат со броевите: “32” и “33”.

Член 16

Насловот на Главата VIII се менува и гласи: “ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”.

Член 17

Во членот 36 став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 1.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице ако:”.

Во точката 1 по бројот “2” се додаваат зборовите: “и став 4”.

По точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:

“2) не започне со работа во пропишаниот рок од членот 5 став 5 на овој закон;”.

Точките 3 и 4 стануваат точки 4 и 5.

По точката 5 која станува точка 6 се додава нова точка 7, која гласи:

“7) не поднесе барање до Комората за издавање на легитимација во пропишаниот рок (член 14 став 1);”.

Точките 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стануваат точки 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.

Во ставот 2 броевите: “3”, “4”, “5”, “8” и “13” се заменуваат со броевите: “4”, “5”, “6”, “10” и “15”, а зборовите: “мерката на безбедност” се заменуваат со зборовите: “прекршочна санкција”.

Член 18

Во членот 37 став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 600 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице ако:”.

Во ставот 2 зборовите: “мерката на безбедност” се заменуваат со зборовите: “прекршочна санкција”.

Член 19

По членот 37 се додава нов член 37-а, кој гласи:

“Член 37-а

Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води надлежниот суд.

Пред поднесување на барање за прекршочна постапка за прекршоците предвидени во овој закон Министерството за внатрешни работи води постапка за порамнување согласно со Законот за прекршоците.”

Член 20

Постојните правни лица на кои им е издадена дозвола за работа од Министерството за внатрешни работи се должни да започнат со работа во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 21

Комората е должна да го усогласи своето работење согласно со одредбите на овој закон.

Член 22

Владата на Република Македонија во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе определи кои правни лица се должни да имаат обезбедување на лица и имот за свои потреби.

Член 23

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURIMIN E PERSONAVE DHE TË PRONËS

Neni 1

Në Ligjin për sigurimin e personave dhe të pronës (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 80/99), në nenin 3, fjalët: “të regjistruar për kryerjen e veprimtarisë së njëjtë”, zëvendësohen me fjalët: “të cilët sigurimin e personave dhe pronës e kryejnë”.

Neni 2

Në nenin 5 paragrafi 2, fjala “pesë”, zëvendësohet me fjalën “dhjetë”, ndërsa lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje. Në fund të fjalisë, pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “si dhe dy lokale afariste dhe dy mjetet transporti në pronësi të personit juridik”.

Pas paragrafit 3, shtohen dy paragrafë të rinj 4 dhe 5, si vijojnë:

“Personat juridikë të cilët sigurimin e personave dhe të pronës e kryejnë për nevojat e veta, e fitojnë të drejtën për kryerjen e sigurimit të personave dhe të pronës, nëse është dhënë leje pune nga Ministria e Punëve të Brendshme.

Personat juridikë nga paragrafët 1 dhe 4 të këtij neni, janë të obliguar që të fillojnë me punë, në afat prej gjashtë muajsh nga dita e lëshimit të lejes për punë, nga Ministria e Punëve të Brendshme.”

Neni 3

Në nenin 8 paragrafi 2 pika 3, fjalët: “masa e sigurisë”, zëvendësohen me fjalët: “dënimi, përkatësisht sanksioni kundërvajtës”.

Pika 6, ndryshon si vijon:

„6. Të jetë i aftësuar për kryerjen e sigurimit të personave dhe pronës, dhe ta ketë dhënë provimin profesional për kryerjen e punëve të sigurimit të personave dhe pronës (në tekstin e mëtejme: provimi profesional).”

Në paragrafin 3, fjalët: “një vit”, zëvendësohen me fjalët: “tre vite”.

Neni 4

Në nenin 9 shtohet paragrafi i ri 1, si vijon:

“Aftësimin nga neni 8 paragrafi 2 pika 6 e këtij ligji, e personave fizikë për kryerjen e punëve të sigurimit të personave dhe të pronës e organizon Oda, ndërsa e kryejnë përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme, të caktuar nga ministri i Punëve të Brendshme.”

Paragrafi 1, bëhet paragraf 2.

Në paragrafin 2, i cili bëhet paragraf 3, fjalët: “personat zyrtarë të autorizuar”, zëvendësohet me fjalët: “nëpunësit policorë në uniformë”.

Paragrafi 3, që bëhet paragraf 4, ndryshon si vijon:

“Shpenzimet për aftësimin dhe dhënien e provimit profesional i bart personi fizik.”

Në paragrafin 4, i cili bëhet paragraf 5, pas fjalës: “provimit” shtohen fjalët: “si dhe aftësimin e personave fizikë”.

Neni 5

Në nenin 14 shtohet paragrafi i ri 1, si vijon:

“Personat juridikë nga neni 5 paragrafët 1 dhe 4 të këtij ligji, janë të obliguar të paraqesin kërkesë për lëshimin e licencës në Odë në afat prej 15 ditësh nga themelimi i marrëdhënies së punës, me punëtorët që kryejnë sigurimin e personave dhe të pronës (në tekstin e mëtejme: punëtorët për sigurim).”

Paragrafi 1, që bëhet paragraf 2, ndryshon si vijon:

“Gjatë kryerjes së detyrave, punëtorët për sigurim janë të obliguar që të mbajnë legjitimacion.”

Paragrafi 2, bëhet paragraf 3.

Neni 6

Në nenin 15 paragrafi 2, pas fjalës “personit”, shtohen fjalët: “ose nëpunësit policor”.

Neni 7

Në nenin 20 paragrafi 1, fjalët: “blerje, posedim dhe mbajtje” fshihen.

Në paragrafin 2, fjalët: “Ministria e Punëve të Brendshme”, zëvendësohen me fjalën: “Oda”, ndërsa në fund të fjalisë, pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “që realizohet para përfaqësuesve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të caktuar nga ministri i Punëve të Brendshme.”

Neni 8

Në nenin 21 paragrafi 3, fjalët: “i madh” fshihen.

Neni 9

Në nenin 26, fjalët: “Punëtorët për sigurim”, zëvendësohen me fjalët: “Së paku dhjetë persona juridikë, nga neni 5 paragrafi 1 i këtij ligji”.

Neni 10

Në nenin 27 në pikën 2, lidhëza “dhe”, zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohen dy pika të reja 3 dhe 4, si vijojnë:

„3. Lëshon licencë për punë;

4. Përgatit dhe nxjerr akte për mënyrën e zbatimit të dispozitave për sigurimin e personave dhe të pronës, për anëtarët e Odës dhe”.

Pika 3, bëhet pikë 5.

Neni 11

Në nenin 30 pas pikës 4), shtohet pika e re 5), si vijon:

“5) grupin e gjakut.”

Pikat 5), 6) dhe 7), bëhen pika 6), 7) dhe 8).

Neni 12

Në nenin 31, në fund të fjalisë pika fshihet dhe shtohen fjalët: “dhe me dispozitat për informatat e klasifikuara.”

Neni 13

Në nenin 32, pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:

“Ministria e Punëve të Brendshme me aktvendim do t’ia heqë autorizimet Odës, të përcaktuara me këtë ligj, nëse e njëjta nuk i eviton mangësitë në afatin e përcaktuar me aktvendimin nga paragrafi 3 i këtij neni.”

Neni 14

Neni 34, fshihet.

Neni 15

Në nenin 35, numrat: “33” dhe “34”, zëvendësohet me numrat: “32” dhe “33”.

Neni 16

Titulli i Kreut VIII, ndryshon si vijon: “DISPOZITA KUNDËRVAJTËSE”.

Neni 17

Нë nenin 36 параграфи 1, фјалиа хырëсe нdryшon си вијон:

“Gjobë нë шумë прeј 1.500 дерi нë 5.000 euro ме кундëрвлерë нë денарë, до т’и кумтоhet пëр кундëрвajtje personit juridik, нëсe:”.

Нë пикëн 1), пас numrit “2”, сhtohen фјалët: “дhe параграфи 4”.

Пас пикëс 1), сhtohet пика е re 2), си вијон:

“2) нук fillon ме пунë, нë афатин е пëрcактуар nga neni 5 параграфи 5 i кëtij ligji;”

Пикат 3) дhe 4), бëхен пика 4) дhe 5).

Пас пикëс 5), қë бëhet пикë 6), сhtohet пика е re 7), си вијон:

“7) нук paraqet кërкесë нë Одë пëр лëшимин е легитимационит, нë афатин е пëрcактуар (neni 14, параграфи 1);”

Пикат 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) дhe 13), бëхен пика 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) дhe 15).

Нë параграфин 2, numrat: “3” “4” “5” “8” дhe “13”, зëвeндëсohet ме numrat: “4”, “5”, “6”, “10” дhe “15”, ндëрса фјалët: “masa е сигурисë”, зëвeндëсohen ме фјалët: “sanksioni кундëрвajtës”.

Neni 18

Нë nenin 37 параграфин 1, фјалиа хырëсe нdryшon си вијон:

“Gjoba нë шумë прeј 600 дерi нë 1.000 euro ме кундëрвлерë нë денарë, до т’и кумтоhet пëр кундëрвajtje personit fizik, нëсe:”.

Нë параграфин 2, фјалët: “masa е сигурисë” зëвeндëсohen ме фјалët: “sanksioni кундëрвajtës”.

Neni 19

Пас nenit 37 сhtohet neni i ri 37-a, си вијон:

“Neni 37-a

Procedурën кундëрвajtëсe пëр кундëрвajtjet е парaпара ме кëtë ligj, е удhëхeқ гјyқи компетент.

Para paraqitjes сë кërкесës пëр процедурën кундëрвajtëсe, пëр кундëрвajtjet е парaпара ме кëtë ligj, Ministria е Punëве тë Brendshme е удhëхeқ процедурën пëр баразим, нë пajтим ме Ligjin пëр кундëрвajtje.”

Neni 20

Personat juridikë ekzistues тë cilëve u ëштë лëшuar леја пëр пунë nga Ministria е Punëве тë Brendshme, janë тë obliguar қë тë filloјнë ме пунë нë афатин прeј гјаштë муajш nga dita е hyrjes нë fuqi тë кëtij ligji.

Neni 21

Oda ëштë е obliguar қë та harmonizojë пунën е vet, нë пajтим ме dispozitat е кëtij ligji.

Neni 22

Qeveria е Republikës сë Maqedonisë нë афатин прeј гјаштë муajш nga dita е hyrjes нë fuqi тë кëtij ligji, до тë cакtoјë cilët persona juridikë janë тë obliguar қë та кeнë сигуримин е personave дhe pronës, пëр neвојат е veta.

Neni 23

Ky ligj hyn нë fuqi нë ditën е tetë, nga dita е botimit нë “Gazetën zyrtare тë Republikës сë Maqedonisë”.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 118.

Врз основа на член 56 став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005 и 29/2007) Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на 11 мај 2007 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

Член 1

(1) Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување наплатува од друштво за управување со пензиски фондови надомест за:

1) дозвола за основање на друштво за управување со пензиски фондови во висина од 400.000 денари;

2) одобрение за управување со пензиски фонд во висина од 200.000 денари;

3) организирање на испити и давање дозволи на агенти во висина од 900 денари, по лице;

4) организирање на испити и давање на дозволи на агенти за лице кое повторно полага испит поради претходно бришење од Регистерот на агенти во висина од 3000 денари, по лице;

5) запишување во регистерот на агенти во висина од 300 денари;

6) вршење на услуги:

а) корекција на договор за членство - 50 денари;

б) внес на договор за членство во информациониот систем на Агенцијата - 50 денари;

в) поништување регистрација на член во Регистарот на членовите - 50 денари;

г) годишна обнова на упис во регистарот на агенти во висина од 200 денари, по агент; и

д) присуство на семинари и обуки за едукација за капитално финансирано пензиско осигурување во висина определен во зависност од реалните трошоци на семинарот или обуката.

7) други надоместоци:

а) барање, молба, предлог, пријава други поднесоци - 50 денари;

б) поднесување жалба на решение - 200 денари;

в) спроведување на постапка за давање согласност на договорот склучен меѓу друштвото за управување со пензиски фондови и посредник за тргување со хартии од вредност во висина од 10.000 денари;

г) спроведување на постапка за давање согласност на промена на статутот на друштвото за управување со пензиски фондови или на пензискиот фонд во висина од 30.000 денари, освен во случај на промена на сопственичката структура;

д) спроведување на постапка за давање согласност на промена на сопственичката структура на друштвото за управување со пензиски фондови од 60.000 денари;

г) извршена контрола во друштво за управување со пензиски фондови, во висина од 10.000,00 денари, доколку при контролата се утврдат одредени посустински неправилности од поголем обем;

е) пристап кон информациониот систем на Агенцијата еднократно во висина од 60.000 денари;

(2) Покрај надоместоците предвидени во став (1) од овој член Агенцијата ги наплатува од друштвата сите фактички трошоци што ги имала при извршувањето на работите со трети лица.

Член 2

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од друштво за управување со пензиски фондови („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/2006).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-859/2
11 мај 2007 година
Скопје

Претседавач
на Управниот одбор,
Димитар Трпеновски, с.р.

119.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБИТЕ ВО ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ВО 2006 ГОДИНА

Содржина

Вовед

1. Структура на капитално финансираното пензиско осигурување

1.1 Опис на пензискиот систем во Република Македонија

1.2 Улога на капитално финансираното пензиско осигурување во пензискиот систем

1.3 Институционална инфраструктура на капитално финансираното пензиско осигурување

2. Финансиски податоци за друштвата за управување со пензиски фондови

3. Информации за пензиските фондови

3.1 Членство

3.2 Придонеси

3.3 Инвестирање, структура на портфолиото, нето средства и стапка на принос

3.4 Надоместоци

3.5 Исплата на пензии

4. Почитување на законските и подзаконските акти

5. Податоци за работењето на Агенцијата

6. Резиме за 2006 година и планови за 2007 година

Прилог - Статистички податоци

Вовед

Ова е прв извештај за состојбиите во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување.

Согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, Агенцијата има обврска еднаш годишно да изготви и објави извештај за состојбиите во капитално финансираното пензиско осигурување во Република Македонија. Извештајот треба да содржи податоци за задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување, оценка на извршувањето на прописите во областа на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување, податоци во врска со работењето на Агенцијата и други податоци од значење за задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување. Извештајот се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.


Во извештајот се описани состојбиите во ова осигурување во текот на 2006 година. Со почетокот на 2006 година најголем број од членовите веќе беа зачленети бидејќи на 31.12.2005 година заврши периодот на зачленување на доброволните членови, а тековно се одвивае зачленувањето на задолжителните членови и извесни исклучоци за лицата кои имале прекин во вработувањето. Во јануари 2006 година се изврши првата уплата на придонеси во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување по што друштвата започнаа со инвестирање на средствата на пензиските фондови. Друштвата главно инвестираа во државни хартии од вредност, депозити и акции. На крајот на годината беше остварен принос на пензиските фондови од околу 6%.

1. Структура на капитално финансираното пензиско осигурување

1.1. Опис на пензискиот систем во Република Македонија

Пензискиот систем на Република Македонија е уреден со Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 80/93, 3/94, 14/95, 32/96, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 40/04, 5/05, 101/05 и 20/06), Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 29/02, 85/03, 40/04 и 113/05) и подзаконските акти кои ја доразработуваат соодветната област.

Во 2000 година, со закон се поставени основите на реформиранот пензиски систем како трестолбен пензиски систем кој е дел од социјалното осигурување на Република Македонија.



Структурата на реформиранот пензиски систем е следна:

- **Прв столб** - осигурување врз основа на генерациона солидарност
- **Втор столб** - задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
- **Трет столб** - доброволно капитално финансирано пензиско осигурување

1.2 Улогата на капитално финансираното пензиско осигурување во пензискиот систем

Социоекономските промени во Република Македонија во почетокот на 90-тите години имаа влијание и врз пензискиот систем, кој се соочи со финансиски потешкотии во своето работење, потточено во редовната исплата на пензиите. Старењето на населението е светски тренд и не ја одминува ниту Македонија. Анализите покажуваат дека очекуваното траење на живот се претпоставува да се зголеми за околу 5 години во наредните 40 години. Поголем број стари лица во вкупното население значи и зголемен број на пензионери, додека зголеменото очекувано траење на животот предизвикува подолготрајно користење на пензијата. Покрај тоа, неповолните движења во стопанството влијаеја на намалување на бројот на активните осигуреници, од една страна, и зголемување на бројот на пензионерите, од друга страна. Влијанието на сите овие фактори врз долгорочната солвентност на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување е големо и актуарските проекции покажуваат дека системот долгорочно би функционирал со дефицит кој брзо и значително ќе се зголемува. Со цел надминување односно пресретнување на овие очекувани состојби се пристапи кон темелна реформа на пензиското и инвалидското осигурување во нашата држава. Со реформата се воведо повеќеслоен пензиски систем, со комбиниран начин на финансирање и диверсификација на демографските и економските ризици, при што ќе се обезбеди долгорочна финансиска стабилност на пензискиот систем.

Првиот столб се финансира на тековна основа (PAYG), што значи дека со придонесите од постојните осигуреници се исплаќаат пензиите на сегашните пензионери. Од овој столб се обезбедуваат дефинирани пензии според однапред утврдена формула, и ќе се исплаќа дел од старосната пензија, инвалидска пензија, семејна пензија, како и најнизок износ на пензија.

Вториот столб значи воспоставување на ново, капитално финансирано пензиско осигурување со дефинирани придонеси на задолжителна основа за сите лица вработени за прв пат по 1.1.2003 година (а на доброволна основа за осигурениците вработени пред 1.1.2003 г.). Од овој столб се исплаќа дел од старосна пензија.

Третиот столб, кој е во фаза на воспоставување, е капитално финансиран како и вториот столб, но со таа разлика што ќе биде отворен за влез на членство на доброволна основа.

Со реформата на пензискиот систем и воспоставувањето на повеќеслоен пензиски систем како комбиниран систем од јавно, тековно финансирано и приватно, капитално финансирано пензиско осигурување во Република Македонија, се очекува да се обезбеди долгорочна стабилност на системот кој е важен елемент на социјалното осигурување, а како резултат на тоа и сигурност во остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување. Дизајнот на реформата се темели на задржување на принципите и начелата на постојниот пензиски систем: задолжителност во пензиското и инвалидското осигурување, зависност на правата од должината и обемот на вложувањето на средства, социјална праведност, почитување на конвенциите и препораките на Меѓународната организација на трудот. Исто така новиот систем е во согласност со Уставот на Република Македонија според кој граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално осигурување врз принципите на социјална праведност. Тоа значи задржување на принципот на осигурување од сите ризици (старост, смрт и инвалидност).

Исполнувањето на овие цели ќе резултира во долгорочни придобивки за поединците кои учествуваат во пензискиот систем, за самиот пензиски систем, како и дополнителни ефекти врз економијата.

Очекувани ефекти за индивидуално лице	Очекувани ефекти за системот
• поголема сигурност • диверсификација на ризиците • транспарентност на работењето	• солвентен пензиски систем • зголемување на националните заштеди • зајакнување на моќта на инвестирањето • пораст на економијата • зголемување на ефикасноста на македонскиот пазар на труд

1.2 Улога на капитално финансираното пензиско осигурување во вкупниот пензиски систем

Капитално финансираното пензиско осигурување радикално се разликува од претходно постоечкото тековно финансирано осигурување во однос на третманиот и евиденцијата на уплатените придонеси и во однос на утврдување и исплатата пензијата. Секој член има индивидуална сметка на која се регистрираат неговите средства, што во голема мера наликува на штедење. Со овој вид на осигурување се обезбедува тесна поврзаност и зависност помеѓу обемот на вложените средства - придонесите и идните пензии што ќе ги остварува секое лице, базирани на пазарните законitosti. Овој начин на осигурување е заснован врз принцип на акумулирање на средства од придонеси на индивидуални сметки, кои средства понатаму се инвестираат, и остварениот принос од инвестициите намален за трошоците на работењето на системот, во целост се додава на средствата акумулирани на индивидуалните сметки. Идната пензија зависи од акумулираните средства на индивидуалната сметка и од очекуваното траење на животот при пензионирање, односно очекуваниот период на користење на пензијата. Значајно е да

се истакне дека пензиското штедење е долгорочно штедење, во чиј тек се случува постепено, но континуирано зголемување на заштедите, поради што на почетокот, додека осигуреникот е млад заштедите се мали, но во иднина, кога осигуреникот ќе ја достигне возраста на пензионирање, заштедите се значително поголеми.

Значајна карактеристика на вториот столб е што тој е приватно и конкуретно управуван, така што уплатените придонеси се инвестираат од друштва за управување со средствата на пензиските фондови. На овој начин се обезбедува економските цели да ја одредат инвестиционата стратегија, создавајќи можност за максимизирање на целокупниот принос во интерес на членовите. Диверсификацијата на ризиците на инвестициите (вклучувајќи и меѓународна диверсификација) е една од поважните карактеристики на овој систем.

Друга значајна карактеристика на системот е правото на личен избор и иницијатива на индивидуалното лице. На сите вработени пред 1.1.2003 г. им беше дадена можност да одлучат дали ќе се вклучат во двостолбниот пензиски систем и да одберат во кој пензиски фонд сакаат да членуваат, додека сите нововработени имаат можност да одберат еден од двата пензиски фонда. Сите вработени кои ќе се вклучат во двостолбниот пензиски систем имаат право на премин од еден во друг пензиски фонд. Реформираниот систем е дизајниран првенствено за младите вработени и вработените со помалку години пензиски стаж пред преминувањето во двостолбен пензиски систем. За повозрасните лица и лица со многу години на стаж постоеја силни причини за останување во системот со еден столб со оглед на тоа што во новиот систем тие би имале малку време за да може на нивните сметки да се акумулираат доволно средства пред пензионирањето.

Капитално финансираното пензиско осигурување нуди висок степен на транспарентност, што претставува една од неговите важни карактеристики и корисна новина во пензискиот систем. Друштвата имаат законска обврска, редовно, а најмалку еднаш во шест месеци да ги информираат во писмена форма членовите на пензискиот фонд за состојбата на средствата на нивните индивидуални сметки, за датумите на уплата на придонесите и на преносот на средствата за членот во текот на односниот период, за наплатените надоместоци, за претворањето на придонесите и пренесените средства во сметководствени единици и салдото на индивидуалната сметка. Најмалку еднаш годишно, друштвата им доставуваат на членовите податоци за вредноста и учеството на средствата на пензискиот фонд инвестирани во одделен вид на средства, вклучувајќи и податоци за издавачите, податоци за брокерските провизии. Друштвата исто така, еднаш годишно, објавуваат информативен просpekt кој содржи податоци во врска со фондот и друштвото, кои меѓу другото содржат податоци за надзорниот и управниот одбор на друштвото, основни принципи на инвестирање, надоместоци кои ги наплатуваат, инвестиции, нето средства на пензискиот фонд, остварен принос, итн.

1.3. Институционална инфраструктура на капитално финансираното пензиско осигурување

Институции кои го сочинуваат реформираниот пензиски систем се:

- Министерство за труд и социјална политика - надлежно за креирање и водење на политиката на пензиското и инвалидското осигурување и вршење надзор во спроведувањето на законитоста на ова осигурување.


- Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) - регулаторно и супервизорско тело кое ги штити интересите на членовите на пензиските фондови и го поттикнува развојот на капитално финансираното пензиско осигурување, а за својата работа одговара пред Владата на Република Македонија.

- Друштво за управување со пензиски фондови - акционерско друштво основано од финансиски институции со голем капитал и искуство, чија единствена дејност е управување со средствата на пензиските фондови.

- Чувар на средствата на пензиските фондови - безбедно ги чува средствата на пензискиот фонд на посебна сметка, издвоени од средствата на друштвата (во првите пет години чувар на имот ќе биде Народна банка на Република Македонија)

- Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (ФПИОМ) - врши централизирана наплата и распределба на придонесите и соодветните податоци за членовите во избраните пензиски фондови односно друштва.

Шематски приказ на институционалната инфраструктура



Друштво за управување со пензиски фондови е акционерско друштво кое управува со пензиски фонд и се основа и работи согласно Законот за трговски друштва и Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување. Единствена дејност на друштвото е управување со пензиски фондови, нивно претставување пред трети лица и активностите кои директно произлегуваат од вршењето на работата на управување со пензиски фондови.

Пензиски фонд претставува отворен инвестиционен фонд, што се основа и работи согласно со Законот за инвестиционите фондови доколку со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување поинаку не е уредено. Пензискиот фонд го сочинуваат средствата од придонесите на членовите на тој фонд и приносите од инвестираните придонеси. Сопственици на пензискиот фонд се неговите членови, а нивните поединечни сопственички права се определени од износот на средствата на нивните сметки. Средства на пензискиот фонд се целосно одвоени од средствата на друштвото кое управува со тој фонд. Оваа сегрегација на средствата е од исклучителна важност со цел да се постигне висок степен на сигурност на средствата.

За период од десет години друштвото може да основа и да управува само со еден пензиски фонд. Во почетната фаза од заживување на системот се предвидува постоење само по еден фонд за секое друштво, а во подоцнежните фази, ако има услови за тоа зависно од развиеноста на финансискиот пазар, ќе се овозможи создавање на поголем број и различни видови на пензиски фондови.

Поради големината на финансискиот сектор и големината на очекуваниот број на членовите во новиот пензиски систем, за Република Македонија значајно беше да се ограничи бројот на учесниците на пензискиот пазар. Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување издаде дозволи за основање на само две друштва за период од десет години.

Дозволите за основање на друштва и одобрената за управување со пензиски фондови беа издадени преку јавен тендер. На 4.4.2005 година беа доделени дозволи на следните две друштва за управување со пензиски фондови:

Акционерско друштво за управување со пензиски фондови НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД Скопје	КБ Прво друштво за управување со пензиски фондови АД Скопје
кое управува со НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД – Отворен пензиски фонд	кое управува со КБ Прв отворен пензиски фонд – Скопје
Основачи на Акционерското друштво за управување со пензиски фондови НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД Скопје се Нова Љубљанска банка ДД Љубљана, Република Словенија, која во капиталот на друштвото учествува со 51%, и НЛБ Тутунска банка АД Скопје, Република Македонија, која во капиталот на друштвото учествува со 49%. Основачкиот капитал на друштвото изнесува 2,0 милиони евра.	Основачи на КБ Прво друштво за управување со пензиски фондови АД Скопје се Прва покојнинска дружба ДД Љубљана, Република Словенија, која во капиталот на друштвото учествува со 51% и Комерцијална банка АД Скопје, Република Македонија, која во капиталот на друштвото учествува со 49%. Основачкиот капитал на друштвото изнесува 1,5 милион евра.

2. Финансиски податоци за друштвата за управување со пензиски фондови

2.1 Приходи на друштвата за 2006 г.

Основ:	НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД Скопје		КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	
Надомест од придонеси	50.699.420,00	87,24%	61.778.654,00	93,15%
Надомест од средства	1.370.776,50	2,36%	1.702.277,00	2,57%
Камати и позитивни курсни расходи	4.996.506,00	8,60%	2.488.915,00	3,75%
Останати приходи на друштвото	1.046.366,00	1,80%	346.401,00	0,52%
Вкупно	58.113.068,50		66.319.246,00	

2.2 Трошоци на друштвата за 2006 г.

Основ:	НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД Скопје		КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	
Трошоци за управување со пензискиот фонд				
Трошоци за агенти на друштвото	11.730.774,50	19,99%	10.841.941,00	15,69%
Трошоци за маркетинг	1.891.063,00	3,22%	2.431.927,00	3,52%
Трошоци за МАПАС	8.949.057,00	15,25%	10.932.218,00	15,82%
Трошоци за НБРМ како чувар на имот	4.175.798,50	7,12%	5.101.324,00	7,38%
Трошоци за Фондот на ПИОМ	3.579.257,00	6,10%	4.372.563,00	6,33%
Останати трошоци од управување со фондот	120.500,00	0,21%	3.800.766,50	5,50%
Вкупно (меѓузбир)	30.446.450,00	51,89%	37.480.739,00	54,25%
Трошоци поврзани со управување со друштвото				
Плати и надоместоци за вработените	14.716.652,00	25,08%	6.650.169,00	9,63%
Нематеријални трошоци од работењето	4.384.143,00	7,47%	17.315.751,00	25,06%
Материјални трошоци од работењето	6.113.529,50	10,42%	4.484.993,00	6,49%
Амортизација	1.993.473,00	3,40%	3.079.366,00	4,46%
Резервирање за ризици	76.356,00	0,13%		0,00%
Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	140.326,00	0,24%	52.736,50	0,08%
Останати трошоци од работењето	803.745,00	1,37%	26.287,00	0,04%
Вкупно (меѓузбир)	28.228.224,50		31.609.302,50	
Вкупно	58.674.674,50		69.090.042,00	

2.3 Финансиски резултат на друштвата

Опис	НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД Скопје	КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
Загуба (за 2006 г.)	561.606,00	2.773.795,00
Акумулирана загуба (2005 и 2006 г.)	39.464.441,00	27.018.454,00

2.4 Акционерска главнина на друштвата

Опис	НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД Скопје	КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
Во денари	83.242.922,50	65.090.410,00
Како % од законски минимална основачка главнина	90,45%	70,67%

2.5 Индикатори

Опис	НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД Скопје	КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
Пресечни приходи по член	945,50	995,50
Пресечни расходи по член	954,50	1037,00
Акумулирана зајуба / Акционерска главнина	47,41%	41,51%

Опис	Година	НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД Скопје	КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
ROA	2005	-57,46%	-22,82%
	2006	-0,60%	-2,69%
ROE	2005	-72,42%	-35,73%
	2006	-0,67%	-4,26%

3. Информации за пензиските фондови

3.1 Членство

Осигуреник стекнува членство во пензиски фонд со потпишување на договор за членство или со распределба во пензиски фонд од страна на МАПАС и Фондот на ПИОМ во случај кога осигуреникот кој е должен да стане член не потпишал договор за членство во периодот за избор на пензиски фонд.

Договорот за членство се пополнува и потпишува во стандардизирана форма лично од осигуреникот-член и агентот во име на друштвото. При склучувањето на договор за членство, друштвото го претставува единствено агент кој е регистриран во Регистарот на агенти, кој го води МАПАС. Во случај кога осигуреник прв пат потпишал договор за членство во пензиски фонд и дотогаш не бил член на ниту еден пензиски фонд, има право на еднострано раскинување на договорот по пат на писмен поднесок доставен до друштвото во рок од осум работни дена од датумот на потпишувањето на договорот за членство. Агентот веднаш по потпишување на договорот му дава на членот поднесок за раскинување на договорот, заедно со договорот за членство.

Членството во еден пензиски фонд трае се додека лицето не премине во друг пензиски фонд или не оствари право на пензија. И во случај членот да има прекин во работењето и не плаќа придонес, тој останува член во пензискиот фонд и ги има сите права како и членовите кои редовно уплаќаат придонес во пензискиот фонд.

Постојат две глобални категории на осигуреници за зачленување во вториот столб:

- Задолжителни членови - осигурениците кои се вработиле, односно пристапиле во задолжително пензиско и инвалидско осигурување, прв пат по 1.1.2003 година
- Доброволни членови - осигурениците кои се вработиле прв пат пред 1.1.2003 години

Сите вработени лица имаат право и обврска, зависно во која категорија припаѓаат, да бидат членови на вториот столб. По исклучок, осигурениците кои припаѓаат во Главата IV – Стекнување и остварување на првата на определени категории осигуреници под посебни услови од Законот за пензиско и инвалидско осигурување (вработени со бенефициран стаж во МВР, казнено-поправни домови, АРМ и слично) и индивидуалните земјоделци не може да бидат членови на вториот столб.


Според актуарските проекции за очекуваните пензии на нововработените осигуреници кои целиот работен век ќе го поминат во двостолбен пензиски систем, идната пензија добиена од двата столба ќе биде поголема отколку пензијата што би ја добиле од едностолбен систем. Исто така, и за помладите осигуреници кои веќе имаат навршено одредени години на стаж во досегашниот систем, до одредена возраст, посплатливо е да преминат во системот со два столба затоа што од таму би оствариле повисока пензија. За осигурениците на поголема

возраст и со поголем број години на стаж во досегашниот систем, пензијата што би ја добиле од системот со еден столб би била поголема од пензијата во новиот систем со два столба. Значаен е фактот дека за лицата кои преминуваат во двостолбен систем, за годините поминати во нереструирираниот систем се признаваат најмногу до 11,65% за мажи и најмногу до 13% за жени во заменската стапка за пресметка на пензија (што соодветствува на околу 5-7 години пензиски стаж. Ова е од причина што системот е дизајниран да биде поповолен за младите осигуреници, а со цел постепено преминување на работната сила од едностолбен кон двостолбен пензиски систем и финансиски издржливи и подносливи транзициски трошоци. Особено внимание е посветено на категоријата постари лица (жени над 45 години години возраст и мажи над 50 години возраст) кои немаат доволно години до пензионирање за соодветно акумулирање на средствата во вториот столб, поради што и законски е уредено дека за овие категории лица е потребно агентот да докаже дека во времето на потпишување на договорот не можело разумно да се претпостави дека членувањето на тоа лице е во спротивност со неговите интереси, односно дека тоа лице не е доведено во заблуда при склучување на договорот за членство.

Зачленувањето во вториот столб започна на 20 септември 2005 година. Доброволните членови можеа својот избор да го направат до 31.12.2005 г. Задолжителните членови се должни да се зачленат во пензиски фонд во рок од три месеци сметано од датумот на прво вработување. Тоа значи дека процесот на зачленување на задолжителни членови продолжува да се одвива тековно согласно законските рокови за избор на пензиски фонд и зачленување. По исклучок, членовите кои во текот на периодот за избор на пензиски фонд (20.09.2005 г. до 31.12.2005 г.) не работеле, можат да потпишат договор за членство по нивното повторно вработување. Задолжителните членови кои не потпишале договор за членство во текот на периодот на избор на пензиски фонд, по истекот на тој рок остануваат членови на пензискиот фонд во кој биле распределени од страна на МАПАС и Фондот на ПИОМ според методот на случаен избор.


Вкупниот број на членови и времено распределени членови во пензиските фондови заклучно со 31 декември 2006 година изнесува 128.031. Од нив 60.473 или 47.2% се доброволни членови, додека 67.558 или 52.8% се задолжителни членови. Од задолжителните членови 43.497 члена потпишале договор за членство, 17.207 немаат потпишано договор и се распределени од страна на МАПАС, а 6.854 се времено распределени од МАПАС со цел нивните средства да се инвестираат веднаш по вработувањето и се уште не им е истечен рокот за избор на пензиски фонд и потпишување на договор за членство. Може да се забележи дека околу 50% од нововработените лица во текот на 2006 година потпишале договор, додека останатите 50% не потпишале договор и останале во фондот каде биле распределени од страна на МАПАС и Фондот на ПИОМ.

Структурата на членовите на двостолбниот пензиски систем, по возраст, пол и категорија на зачленување е прикажана на следниот график:



Од овој графички приказ може да се забележи дека членовите се во најголем број млади лица, за кои и е најповолен двостолбниот систем. Задолжителните членови се помлади лица и има најголем број членови на возраст од 24 години возраст (мажи), односно 25 години (жени). Доброволните членови се нешто постари и има најголем број членови на возраст 32 години (мажи), односно 30 години (жени).

Структурата на членови по пензиски фондови и по статус на членство, на квартално ниво, е прикажана на следните графикони:



3.2 Придонеси

Уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување ја врши обврзникот за плаќање на придонес, односно работодавецот, во Фондот на ПИОМ, согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

За осигурениците кои ќе останат во системот со еден столб, вкупно уплатениот придонес останува во Фондот на ПИОМ. За осигурениците кои ќе се вклучат во системот со два столба, Фондот на ПИОМ врши распределба на уплатениот придонес, така што 65% од уплатениот придонес (односно 13,78% од бруто плата) остануваат во Фондот на ПИОМ, а 35% од уплатениот придонес (односно 7,42% од бруто плата) се пренесуваат во пензиски фонд по избор на членот.

Шематски приказ на уплатата и распределбата на придонесите



Фондот на ПИОМ ги пренесува придонесите на членовите на пензиските фондови на индивидуалните сметки во избраните пензиски фондови, веднаш, а најдоцна во рок од пет работни дена од приемот на придонесите, под услов во истиот рок да биле примени и соодветни податоци согласно со закон, кои му овозможуваат на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија да ја изврши таа обврска. Уплатите за кои има неконзистентност меѓу податоците и уплатите, се расчистуваат од страна на Фондот на ПИОМ, случај по случај, и потоа се распределуваат на индивидуалните сметки на членот.

Веднаш по уплатата од Фондот на ПИОМ, придонесите се евидентираат на индивидуалните сметките на членовите. Во текот на 2006 година во пензиските фондови се пренесени околу 1.3 милијарди денари, или по месеци (во милиони денари), како што е прикажано во следната табела:

Состојба	Јан.	Фев.	Мар.	Апр.	Мај	Јун.	Јул.	Авг.	Сеп.	Окт.	Ное.	Дек.	Вкупно
НПФ	0,88	30,93	46,60	47,37	54,17	53,56	56,43	52,30	53,53	53,81	57,71	89,27	596,54
КБ Прв	1,24	40,22	58,41	57,99	67,37	67,51	69,22	64,69	65,71	64,23	69,88	102,3	728,76
Вкупно	2,1	71,1	105,0	105,4	121,5	121,1	125,6	117,0	119,2	118,0	127,6	191,6	1325,3

Од извршените уплати во текот на 2006 година може да се види одреден тренд на плаќање од страна на работодавците, како и појава на извесни доцнења. Имено, околу 70% од уплатите за одреден месец се прават во наредниот месец, а остатокот се уплаќа во наредните 2-3 месеци. Со состојба 31.12.2006 година имаше околу 11% од вкупните индивидуални сметки кои немаа ниту една уплата на придонес. Според Фондот на ПИОМ ова се должи во најголема мера заради неисполнети обврски на работодавците (немаат подигнато код за уплата на придонес, немаат доставено МППП пријава за уплата на придонес или немаат платено придонес), а само мал дел, иако биле уплатени во Фондот на ПИОМ, не биле пренесени во фондовите поради одредени неконзистентности. Овие случаи се расчистуваат случај по случај и се очекува нивно намалување во иднина.

3.3 Инвестирање, структура на портфолиото, нето средства и стапка на принос

Вообичаено, во задолжително капитално финансирањето пензиски системи во почетната фаза многу се користи проактивна контрола и квалитативни ограничувања на инвестициите. Тргувајќи од тоа, во законот и подзаконските акти се дефинирани инвестиционите цели и принципи, квалитетот на инструментите во кои може да се инвестираат средствата на пензиските фондови, инвестиционите ограничувања во рамките на инструментите и издавачите, забранети инвестиции, надминување на инвестиционите ограничувања итн. Основните принципи на инвестирање на средствата на пензиските фондови, уредени со закон се: сигурност на средствата, диверсификација на ризикот од инвестициите и одржување на адекватна ликвидност, а со цел остварување највисок принос единствено во полза на членовите. Во законот и подзаконските акти е регулирано дека средствата може да се инвестираат во банкарски депозити и сертификати за депозити, обврзници и други хартии од вредност, акции, комерцијални записи во Република Македонија и странство во државите членки на Европската Унија, Јапонија и Соединетите Американски Држави. Бидејќи е неопходно е да се постигне соодветна диверсификација помеѓу различните видови на инвестиции предвидени се максимални ограничувања за инвестирање во одредена компанија и максимални ограничувања на износите кои можат да бидат инвестирани во одредени видови на инструменти. Со цел спречување во инвестиции во инструменти кои не се погодни за инвестирање на пензиските фондови законски се забрануваат инвестиции во акции кои не котираат, обврзници итн., кои не може веднаш да бидат проценети, повеќето форми на имот кои не можат веднаш да бидат проценети и ставки од несигурна вредност, на пример антиквитети или уметнички дела.

Инвестициони ограничувања

Инвестиции во странство (ЕУ, Јапонија, САД)	20%
Хартии од вредност гарантирани од РМ или НБРМ	80%
Банкарски депозити, сертификати за депозит и други хартии од вредност од домашни банки	60%
Хартии од вредност од домашни друштва	40%
Македонски акции	30%
Документи за удел и акции на македонски инвестициони фондови	20%


Согласно законските овластувања, Агенцијата, за 2006 година, донесе неколку одлуки за зголемување на инвестиционите ограничувања со цел да се овозможи средствата на пензиските фондови веднаш да можат да се инвестираат со минимални или никакви трошоци што е во интерес на членовите на пензискиот фонд. Имено, за државните хартии од вредност законското ограничување од 80% беше зголемено на 100%, а за депозитите и сертификатите за депозит законското ограничување од 60%, во првиот месец се зголеми на 100%, потоа во вториот и третиот месец се намали на 80%, за да во почетокот на четвртиот месец се врати повторно на законското решение. Ова е од причина што во почетниот период пензиските фондови располагаат со мал обем на парични средства и инвестирањето на тие средства во согласност со законските ограничувања би довело до поголеми трансакциони трошоци наспроти приносот од тоа инвестирање и до извесно намалување на вредноста на средствата на пензиските фондови.

Во текот на 2006 година, друштвата ги инвестираа средствата на пензиските фондови главно во државни хартии од вредност (државна континуирана обврзница, државна обврзница за денационализација, државна обврзница за старо девизно штедење и 3, 6 и 12 – месечни државни записи) и банкарски депозити, за постепено да почнат да инвестираат и во акции и да го зголемуваат нивното учество во портфолиото на пензиските фондови.


Структурата на инвестициите на пензиските фондови, на квартално ниво е прикажана во следните графикони:

Структура на инвестициите на НПФ


31.03.2006




30.06.2006



30.09.2006




31.12.2006




Структура на инвестициите на КБ Прв


31.03.2006




30.06.2006



30.09.2006




31.12.2006



Уплатените придонеси во пензиските фондови, намалени за надоместокот од придонеси, веднаш се инвестираат. Вкупниот остварен принос се припишува на пензискиот фонд, односно на индивидуалните сметки на членовите. Еднаш месечно друштвата наплатуваат и надомест за управување, како процент од средствата. Дополнително, при секоја трансакција со средствата на пензискиот фонд се наплатуваат брокерските провизии од самиот пензиски фонд. Секојдневно се врши проценка на вредноста на средствата на пензискиот фонд. Таа се утврдува врз основа на пазарната вредност на секое

поединечно средство или врз основа на амортизираната вредност на средството доколку инструментот се чува до достасување или доколку не може да се процени пазарната вредност на истиот. Вредноста на средствата на пензискиот фонд се зголемува заради акумулирање на придонесот, приходите од инвестирањето и порастот на вредноста на средствата или се намалува како резултат на наплата на надоместоци, намалување на вредноста на средствата и исплата на пензии.

Движењето на вредноста на нето средствата на пензиските фондови, квартално, е дадено на следниот графикон:




Промените на средствата на пензиските фондови од почетокот до крајот на годината се случуваат со прилив на придонеси, намалување на надоместоци, прилив заради премин од другиот пензиски фонд (за лица кои биле распределени во друг фонд), одлив заради премин во другиот пензиски фонд (за лица кои биле распределени во односниот фонд, но потоа потпишале договор со другиот фонд), одлив во Фондот на ПИОМ (за лица кои ги раскинале договорите за членство), прилив по однос на добивка од инвестиции, со што се доаѓа до нето средствата на крајот на годината (што е прикажано во следната табела):

	во милиони денари	
	НПФ	КБ Прв
Нето средства на 1.1.2006 г.	0.00	0.00
Придонеси	596,54	728,76
Придонеси намалени за надоместоците од придонеси	545,84	666,82
Надоместоци	52,07	63,64
Пренос од другиот фонд	1,78	1,59
Пренос во другиот фонд	1,59	1,77
Пренос во Фондот на ПИОМ	1,99	2,17
Добивка од инвестиции	13,08	19,96
Нето средства на 31.12.2006 г.	557,12	684,42

За евиденција на средствата на пензиските фондови се користат сметководствени единици. Една сметководствена единица претставува пропорционален дел од вкупните нето средства на пензискиот фонд. Вредноста на сметководствената единица е еднаква на вредноста на нето средствата поделена со вкупниот број на сметководствени единици на сите индивидуални сметки и потсметки. Почетната вредност на сметководствената единица беше 100 денари. Потоа нејзината вредност континуирано растеше зависно од инвестирањето на средствата и наплатата на надоместоците и провизиите.

Движењето на вредноста на сметководствените единици на пензиските фондови во текот на 2006 г. е дадено во следниот преглед:



Приносот на пензиски фонд претставува разлика во проценти помеѓу просечната вредност на сметководствената единица на последната дата на проценка во месецот и вредноста на таа единица на последниот работен ден во месецот на крајот на 12, 24, или 36 месечен период, во зависност од конкретниот случај. Вообичаено приносот се пресметува за последните три години, сведен на годишно ниво. Само во првите години, додека пензиските фондови постојат пократко од три години приносот се пресметува за една односно за две години.

Приносот на пензиските фондови за периодот од 01.01.2006 година до 31.12.2006 година изнесува:

Отворен пензиски фонд Нов пензиски фонд - Скопје	КБ Прв отворен пензиски фонд - Скопје
5,93%	6,27%

Приносот на пензискиот фонд е променлив и не значи дека приносите од изминатиот период ќе се остварат и во иднина. Приносот на индивидуалната сметка зависи од приносот на пензискиот фонд и од надоместоците наплатени од друштвото.

3.4 Надоместоци

За вршење на своите функции за управување со средствата на пензискиот фонд, проценка на средствата, зачленување, водење на индивидуални сметки на членовите и известување на членовите, како и за плаќање на надоместоците за МАПАС, Фондот на ПИОМ и НБРМ како чуварот на имот, друштвата, согласно Законот, наплатуваат надомест од придонеси, надомест од средства и надомест за премин.

Ваквиот начин на финансирање на друштвата за управување со пензиски фондови е вообичаен за друштвата кои функционираат во пензиски систем сличен на нашиот. Почетниот надомест (процент од придонеси) е најраспространет во пракса. Надоместот од средства (процент од средствата на индивидуалните сметки) е вториот вообичаен вид кој најчесто се наплатува на месечна основа. Третиот вообичаен надомест е надомест од изведба или принос. Најзастапена пракса во функционирање на ваквите друштва во светот е наплатување на сите овие надоместоци или некаква комбинација. Овие се т.н. тековни надоместоци кои постојано се наплатуваат како процент од горенаведените основи. Исто така, во некои земји постои и наплатување на влезен надомест како еднократен износ или во процент од придонесите во првата година, како и излезен надомест при пренос на средства или подигнување на средствата за пензија.

Надоместоци кои ги наплаќаат друштвата за управување со пензиски фондови во Република Македонија се следните:

Вид на надомест	Акционерско друштво за управување со пензиски фондови НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД - Скопје	КБ Прво друштво за управување со пензиски фондови - Скопје
Надомест од придонес	8,5%	8,5%
Месечен надомест од вредноста на нето средствата на пензискиот фонд	0,05%	0,05%
Надомест за премин	дополнително ќе биде утврден (максималниот е утврден од Агенцијата)	дополнително ќе биде утврден (максималниот е утврден од Агенцијата)

Брокерски провизии кои се наплаќаа од средствата на пензискиот фонд во текот на 2006 г.:

НПФ			КБ Прв		
Брокерско друштво	Тип на инструмент		Брокерско друштво	Тип на инструмент	
	Акции	Обврзници		Акции	Обврзници
Тутунска Брокер АД Скопје	0,09%	0,09%	Комерцијална банка АД Скопје	0,08%	0,08%
Алта Виста Брокер АД Скопје		0,09%	Фершпед брокер АД Скопје	0,09%	0,09%

Брокерските провизии се пресметуваат како процент од вредноста на секоја склучена трансакција. Од средствата на пензискиот фонд, за секоја склучена трансакција, се наплатуваат и провизии за Македонска берза и Централен депозитар за хартии од вредност.

Надоместокот кој се наплатува како процент од придонесите, се плаќа еднаш од уплатата на придонесот, а потоа истиот придонес се инвестира се до повлекување на средствата, додека надоместокот кој се наплатува од средства се наплатува на крајот на секој месец од вкупните средства кои се управуваат. Надоместоците засновани на придонеси имаат тежина „на почетокот“, односно се релативно големи во почетните години. Надоместоците засновани на средства имаат тежина „на крајот“, бидејќи акумулираните средства се многу поголеми колку се поблиску до пензионирањето.¹ Бидејќи пензискиот систем се гледа долгорочно, постојната структура на надоместоци оди во прилог на членовите. Имено, гледано на долг рок, надоместокот од придонеси нема да има значајно влијание врз висината на пензијата на членот, а надоместокот од средства кој ќе станува се позначаен со текот на годините е со закон ограничен на ниско ниво. Сепак, на почетокот на функционирање на системот, во првите 2-3 години, влијанието на надоместокот од придонеси е забележливо на индивидуалните сметки. Тоа е и очекувано, бидејќи во првите години од воспоставување на системот, средствата во пензискиот фонд се од помал обем, а самите друштва имаат трошоци за воспоставување на инфраструктура и за сопственото работење кои ги покриваат од сопствениот капитал и од надоместоците кои ги наплатуваат од членовите. Со текот на развојот на системот, долгорочно гледано, средствата на пензискиот фонд се повеќе се зголемуваат и може да се очекува се поголема стапка на добивка на индивидуалните сметки. Краткорочните резултати имаат мало значење затоа што системот е дизајниран за заштеди кои се акумулираат во период од 30 или 40 години. Членовите почнуваат да штедат млади, а пензијата ја добиваат дури со навршени 64 односно 62 години живот. Оттука фокусот на резултатите и придобивките од ова осигурување треба да е долгорочно насочен.

Наплатата на надоместоците (во милиони денари) од страна на друштвата во текот на 2006 година беше следна:

Состојба	Јан.	Фев.	Мар.	Апр.	Мај	Јун.	Јул.	Авг.	Сеп.	Окт.	Ное.	Дек.	Вкупно
ПНФ													
вкупно	0,07	2,64	3,99	4,07	4,67	4,65	4,92	4,59	4,72	4,77	5,54	7,44	52,07
Од придонес	0,07	2,63	3,96	4,02	4,60	4,55	4,79	4,44	4,55	4,57	5,31	7,18	50,70
Од средства	0,00	0,01	0,03	0,05	0,07	0,10	0,12	0,15	0,17	0,20	0,23	0,26	1,37
КБ Прв													
вкупно	0,10	3,43	5,00	4,99	5,81	5,86	6,03	5,68	5,80	5,71	6,74	8,49	63,64
Од придонес	0,10	3,42	4,96	4,93	5,72	5,74	5,88	5,50	5,59	5,46	6,46	8,18	61,94
Од средства	0,00	0,01	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,25	0,28	0,32	1,70

Со оглед на реалната состојба, каде во вториот столб се вклучија поголем број членови и имаше поголем износ на придонеси во вториот столб од предвидените пред тендерската конференција, може да се оцени дека има разумна основа за намалување на надоместоците кои ги наплатуваат друштвата, со што ќе се овозможи задоволство на членовите уште на почетокот на функционирањето на капитално финансираното пензиско осигурување, односно градење поголема доверба и поттикнување на развојот на капитално финансираното пензиско осигурување.

3.5 Исплата на пензии

Условите за стекнување право на пензија се исти и за двата столба: возрасна граница од 64 години за мажи, односно 62 години за жени, со минимум 15 години работен стаж. Во септември 2007 година завршува преодната одредба со која се овозможува пензионирање со 40 години стаж за маж и 35 години стаж за жена, без оглед на возраста.

Од првиот столб се врши исплата на дел од старосна, семејна и инвалидска пензија, како и минимална пензија. Пензијата од првиот столб се пресметува како дефинирана пензија со однапред утврдена формула (процент според годините на стаж помножен со пензиска основа определена од валоризирани плати од целиот работен век).

Од вториот столб се врши исплата на преостанатиот дел од старосна пензија, во вид по избор на членот:

- пензиски анuitет со целиот износ на средства акумулирани на индивидуалната сметка на членот; анuitетот се исплаќа до крајот на животот од посебна институција овластена за таа цел; или

- програмирани повлекувања обезбедени од друштвото кое управува со пензискиот фонд каде што осигуреникот бил член на денот на пензионирањето.

Обезбедувањето пензиски анuitети и програмирани повлекувања ќе биде регулирано со посебен закон.

Доколку осигуреникот кој остварил право на инвалидска пензија е член на вториот столб, вкупниот износ на средствата на сметката на тој член се пренесува во Фондот на ПИОМ и целосната исплата на инвалидската пензија пресметана на горенаведениот начин се исплаќа од Фондот на ПИОМ. По исклучок, доколку акумулираните средства на сметка на членот се повеќе од износот потребен за исплата на инвалидска пензија согласно Законот на пензиско и инвалидско осигурување, тогаш членот може да избере наместо таа пензија да користи пензиски анuitет или програмирано повлекување. Овој исклучок нема да се применува во текот на првите 5 години од имплементацијата на системот односно првите пет години од датумот на почеток на уплата на придонес во вториот столб, што значи до 31.12.2010 година.

Во случај на смрт на член на пензиски фонд од вториот столб, чии членови имаат право на семејна пензија, вкупниот износ на средствата на сметката на тој член се пренесува во Фондот на ПИОМ и целосната исплата на семејната пензија пресметана на горенаведениот начин се исплаќа од Фондот на ПИОМ. По исклучок, доколку акумулираните средства на сметка на членот се повеќе од износот потребен за исплата на семејна пензија согласно Законот на пензиско и инвалидско осигурување, тогаш корисникот на семејна пензија може да избере наместо таа пензија да користи пензиски анuitет или програмирано повлекување. Овој исклучок нема да се применува во текот на првите 5 години од имплементацијата на системот односно првите пет години од датумот на почеток на уплата на придонес во вториот столб, што значи до 31.12.2010 година.

Предвидени се и случаи во кои се врши исплата на средства од индивидуалната сметка на членот, а при тоа да нема остварување право на пензија и тоа:

- кога починатиот член на пензиски фонд нема членови на семејството кои имаат право на семејна пензија, тогаш средствата на сметката на тој член стануваат дел на оставинската маса на оставителот и со нив се постапува согласно Законот за наследување.

- кога член на пензиски фонд нема да стекне право на старосна пензија според Законот за пензиското и инвалидското осигурување, заради тоа што нема навршено пензиски стаж најмалку 15 години, може да купи месечен пензиски анuitет доколку износот на анuitетот е еднаков или поголем од 40% од најнискиот износ на пензија, а доколку пресметаниот износ на пензискиот анuitет е помал од 40% од најнискиот износ на пензија, пензискиот фонд на членот наеднаш ќе му ги исплати акумулираните средства на неговата сметка.

4. Почитување на законските и подзаконските акти

Една од основните задачи на Агенцијата е секојдневна супервизија на работата на друштвата, преку вонтеренска и теренска контрола.

¹ Administrative Charges for Funded Pensions: An International Comparison and Assessment, Edward Whitehouse, June 2000

Со цел почитување на законските одредби Агенцијата презеде превентивни и последователни активности и мерки кон друштвата, нивните одговорни лица и агенти. Веднаш по забележување на неправилности во работењето на друштвата, Агенцијата до друштвата доставуваше известувања, укажувања, опомени и налози, изрекуваше мерки и решенија, како и барања за поведување прекршочни и кривични постапки. Најголем дел од мерките се однесуваа на областа на маркетингот (склучување на договори за членство, работа на агентите и материјали за маркетинг). Имајќи предвид дека контролата во голем мерка е проактивна, грешките беа брзо коригирани од страна на друштвата.

По спроведувањето на институционалната контрола на работењето на друштвата и фондовите за КБ Прво друштво за управување со пензиски фондови АД Скопје беше изречено едно решение за отстранување на неправилности.

Од контролата на работите на маркетинг и членство произлегоа следниве позначајни мерки:

Мерка	Акционерско друштво за управување со пензиски фондови НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД	КБ Прво друштво за управување со пензиски фондови АД Скопје
Решение за запирање на маркетинг материјал	1	0
Решение за бришење на агент од Регистарот на агенти	8 решенија за 49 агенти	11 решенија за 62 агенти
Решение за отстранување неправилности	3	6
Барање за поведување на прекршочна постапка	15	10
Барање за поведување на кривична постапка	2	0

Напомена: дел од преземените мерки се резултат на неправилности констатирани во 2005 година, додека за дел од неправилностите утврдените крајо ти на 2006 г. мерки се преземати во 2007 г.

5. Податоци за работењето на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - МАПАС

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - МАПАС врши супервизија на работењето на друштвата кои управуваат со пензиските фондови и на пензиските фондови со цел да се заштитат интересите на членовите во системот, да се поттикнува развојот на капитално финансираното пензиско осигурување и да се јакне свеста на јавноста за карактеристиките на капитално финансираното пензиско осигурување.

Агенцијата за својата работа одговара пред Владата на Република Македонија. Ревизија на работењето на Агенцијата врши Заводот за државна ревизија на Република Македонија. Министерството за труд и социјална политика врши надзор на законитоста на работењето на Агенцијата. Органи на МАПАС се Управниот одбор и директорот.

Агенцијата ги врши следниве работи:

а) спроведува активности за прибирање понуди на тендер, издава, повлекува и одзема дозволи за основање на друштва и одобренија за управување со пензиски фонд;

б) врши супервизија на работењето на друштвата и пензиските фондови со кои тие управуваат, а особено го контролира законитото работење на истите;

в) врши супервизија на работењето на правните лица кои се чувари на средствата на пензиските фондови и на странските менаџери на средства на пензискиот фонд во врска со работењето со тие средства;

г) го промовира, го организира и го поттикнува развојот на капитално финансираното пензиско осигурување во Република Македонија, во соработка со Министерството за труд и социјална политика;

д) ја развива свеста на јавноста за целите и принципите на друштвата и на пензиските фондови, за придобивките од членување во пензиски фонд, за правата на членовите на пензиски фондови и за други прашања во врска со системот на пензиски фондови;

ѓ) дава предлог за покренување на прекршочни и кривични постапки пред надлежен орган против друштва за управување со пензиски фондови, чувари на имот на пензиски фондови, странски менаџери на средства и други лица во случај на повреда на одредбите на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и на други закони;

е) ги следи и ги разгледува финансиските извештаи на пензиските фондови и на друштвата;

ж) води регистар на агенти;

з) заради обезбедување на ефикасна супервизија и регулатива на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување и на финансискиот сектор, соработува со Министерството за финансии, Народната банка на Република Македонија, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и со други органи и институции во земјата и во странство. Обемот, содржината и формата на соработка подетално меѓусебно ги уредува Агенцијата со надлежните органи и институции;

с) соработува со Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во делот на овластувањата што му се доверени на тој фонд со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување;

и) донесува акти согласно со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување;

ј) донесува интерни упатства за својата работа и изготвува стручни упатства, прирачници и слично, во врска со капитално финансираното пензиско осигурување;

к) иницира донесување на прописи и други акти во врска со друштвата и со пензиските фондови;

л) се зачленува и учествува во домашни и меѓународни организации, кога таквото учество е во интерес на македонскиот пензиски систем и

љ) врши други работи согласно со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.

Доколку Агенцијата при вршење на контрола во работењето на друштвото и управувањето со пензиските фондови утврди дека постојат работи или дела кои се казниви според закон, директорот или лице овластено од него поднесува пријава за поведување на постапка пред надлежен орган. Членовите на пензиските фондови или поранешните членови, ако се незадоволни, можат до Агенцијата да поднесат поплаки против друштвото, за дејствија и активности преземени од страна на тоа друштво кои не се во согласност со Законот и со актите на тоа друштво. До Агенцијата може да се поднесе поплака од член на пензиски фонд против други лица со кои пензискиот фонд и друштвото имале деловни или договорни односи, во случај кога членот верува дека неговите интереси како член на пензискиот фонд биле оштетени како резултат на кршење на законот од тоа лице во поглед на деловните или договорните односи.

6. Резиме за 2006 година и планови за 2007 година

Во текот на 2006 година започна комплетната имплементација на капитално финансираното пензиско осигурување. Во него членуваат околу 130.000 членови, со уплатени придонеси од околу 1.3 милијарда денари во првата година. Со ова се надмина и оптимистичкото сценарио на проекции изготвени за тендерската постапка, што води кон заклучок дека интересот на граѓаните на Македонија за новиот начин на пензиско осигурување е голем и ја одразува довербата на граѓаните во пензиската реформа. Со исплатата на придонеси од јануарската плата за 2006 г. веднаш започна приливот во пензиските фондови и нивно инвестирање. Друштвата започнаа со инвестирање на средствата на пензиските фондови во депозити и државни хартии од вредност, и потоа постепено пристапија кон вложување и во акции.

МАПАС секојдневно ја следи состојбата во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување и соодветно реагира во соработка со институции те вклучени во имплементацијата на вториот столб, како и релевантни институции од финансиската област и пазарот на капитал, давајќи иницијативи за измени на законот и подзаконските акти со цел унапредување на капитално финансираното пензиско осигурување и заштита на интересите на членовите.

Започната е и подготовка за воведување на добро волно капитално финансирано пензиско осигурување (трет столб) што ќе значи заокружување на пензиската реформа во Република Македонија.

Бр. 01- 838/5
17 мај 2007 година
Скопје

Директор,
Зорица Апостолска, с.р.

Прилог - Статистички податоци

Членови и времено распределени осигуреници според статус и пензиски фонд, квартално

Пензиски фонд	Доброволни	Задолжителни				Вкупно
		Со договор	Распределени	Времено распределени	Вкупно	
31.12.2005						
НПФ	16.896	11.441			11.441	28.337
КБ Прв	20.123	11.013			11.013	31.136
Вкупно	37.019	22.454			22.454	59.473
31.03.2006						
НПФ	25.784	16.477	4.001	3.466	23.944	49.728
КБ Прв	31.481	16.966	3.983	3.713	24.662	56.143
Вкупно	57.265	33.443	7.984	7.179	48.606	105.871
30.06.2006						
НПФ	26.454	18.301	6.079	2.619	26.999	53.453
КБ Прв	32.017	18.599	6.068	3.138	27.805	59.822
Вкупно	58.471	36.900	12.147	5.757	54.804	113.275
30.09.2006						
НПФ	27.008	20.210	7.478	2.499	30.187	57.195
КБ Прв	32.337	19.569	7.707	3.034	30.310	62.647
Вкупно	59.345	39.779	15.185	5.533	60.497	119.842
31.12.2006						
НПФ	27.638	22.205	8.437	3.127	33.769	61.407
КБ Прв	32.835	21.292	8.770	3.727	33.789	66.624
Вкупно	60.473	43.497	17.207	6.854	67.558	128.031

Членови и времено распределени осигуреници според возраст, пол, статус и пензиски фонд (31.12.2006 год.)

Возраст	НПФ				КБ Прв				Вкупно
	Мажи		Жени		Мажи		Жени		
	доброволни	задолжителни	доброволни	задолжителни	доброволни	задолжителни	доброволни	задолжителни	
до 20 год.	9	1.438	11	1.251	11	1.235	9	1.378	5.342
од 21 до 25 год.	1.250	7.119	1.255	5.982	1.453	6.020	1.250	7.026	31.355
од 26 до 30 год.	4.767	5.814	4.479	5.017	5.248	5.156	5.087	5.688	41.256
од 31 до 35 год.	5.304	2.363	4.513	1.938	5.988	2.060	6.100	2.407	30.673
од 36 до 40 год.	2.401	896	2.132	927	2.928	972	2.882	871	14.009
од 41 до 45 год.	624	405	645	332	789	340	794	350	4.279
46 и повеќе	126	163	122	124	131	139	166	146	1.117
Вкупно	14.481	18.198	13.157	15.571	16.548	15.922	16.288	17.866	128.031

**Членови и времено распределени осигуреници според стаж, пол и пензиски фонд
(31.12.2006 год.)**

Стаж	НПФ		КБ Прв		Вкупно
	Мажи	Жени	Мажи	Жени	
до 5 год.	26.070	23.283	25.510	24.427	99.290
од 6 до 7 год.	2.970	2.608	3.645	3.633	12.856
од 8 до 10 год.	2.391	1.978	3.089	2.973	10.431
од 11 до 12 год.	652	485	927	754	2.818
од 13 до 14 год.	396	272	636	495	1.799
15 и повеќе	200	102	347	188	837
Вкупно	32.679	28.728	34.154	32.470	128.031

Членови според статус, пол и време на потпишување на договор

Дата	НПФ		КБ Прв		Вкупно		Вкупно
	Доброволни	Задолжителни	Доброволни	Задолжителни	Доброволни	Задолжителни	
до 31.12.2005 г.	25771	15797	31565	15784	57336	31581	88.917
1.01 - 31.01.2006 г	90	174	40	176	130	350	480
1.02 - 28.02.2006 г	152	446	121	724	273	1.170	1.443
1.03 - 31.03.2006 г	335	844	290	1339	625	2.183	2.808
1.04 - 30.04.2006 г	190	465	187	458	377	923	1.300
1.05 - 31.05.2006 г	217	648	115	318	332	966	1.298
1.06 - 30.06.2006 г	162	524	103	329	265	853	1.118
1.07 - 31.07.2006 г	122	485	90	245	212	730	942
1.08 - 31.08.2006 г	198	631	75	325	273	956	1.229
1.09 - 30.09.2006 г	309	1063	226	587	535	1.650	2.185
1.10 - 31.10.2006 г.	224	726	157	662	381	1.388	1.769
1.11 - 30.11.2006 г.	149	515	182	549	331	1.064	1.395
1.12 - 31.12.2006 г.	107	430	98	437	205	867	1.072
ВКУПНО	28.026	22.748	33.249	21.933	61.275	44.681	105.956
ВКУПНО (по фонд)	50.774		55.182		105.956		

**Членови и времено распределени осигуреници според општина и пензиски фонд
(31.12.2006 год.)**

	НПФ			КБ Прв			Вкупно			Вкупно (%)		
	Мажи	Жени	Вкупно	Мажи	Жени	Вкупно	Мажи	Жени	Вкупно	Мажи	Жени	Вкупно
БЕРОВО	86	98	184	206	236	442	292	334	626	0,5%	0,6%	0,6%
БИТОЛА	1517	1596	3113	898	1056	1954	2415	2652	5067	4,5%	5,1%	4,8%
БОГДАНЦИ	116	111	227	129	240	369	245	351	596	0,5%	0,7%	0,6%
БОГОВИЊЕ	154	30	184	48	14	62	202	44	246	0,4%	0,1%	0,2%
БОСИЛОВО	71	40	111	92	74	166	163	114	277	0,3%	0,2%	0,3%
БРВЕНИЦА	71	28	99	95	66	161	166	94	260	0,3%	0,2%	0,2%
ВАЛАНДОВО	232	387	619	49	90	139	281	477	758	0,5%	0,9%	0,7%

ВАСИЛЕВО	60	49	109	67	81	148	127	130	257	0,2%	0,3%	0,2%
ВЕВЧАНИ	40	35	75	15	21	36	55	56	111	0,1%	0,1%	0,1%
ВЕЛЕС	1040	1047	2087	614	655	1269	1654	1702	3356	3,1%	3,3%	3,2%
ВИНИЦА	259	248	507	293	407	700	552	655	1207	1,0%	1,3%	1,1%
ВРАНЕШТИЦА	7	1	8	9	2	11	16	3	19	0,0%	0,0%	0,0%
ВРАПЧИШТЕ	137	36	173	74	31	105	211	67	278	0,4%	0,1%	0,3%
ГЕВГЕЛИЈА	584	643	1227	394	551	945	978	1194	2172	1,8%	2,3%	2,1%
ГОСТИВАР	796	401	1197	812	392	1204	1608	793	2401	3,0%	1,5%	2,3%
ГРАДСКО	23	15	38	14	8	22	37	23	60	0,1%	0,0%	0,1%
ДЕБАР	80	51	131	81	26	107	161	77	238	0,3%	0,1%	0,2%
ДЕБАРЦА	41	12	53	19	15	34	60	27	87	0,1%	0,1%	0,1%
ДЕЛЧЕВО	196	196	392	271	563	834	467	759	1226	0,9%	1,5%	1,2%
ДЕМИР КАПИЈА	29	42	71	46	58	104	75	100	175	0,1%	0,2%	0,2%
ДЕМИР ХИСАР	67	43	110	107	96	203	174	139	313	0,3%	0,3%	0,3%
ДОЛНЕНИ	52	6	58	49	13	62	101	19	120	0,2%	0,0%	0,1%
ДОЈРАН	105	107	212	23	31	54	128	138	266	0,2%	0,3%	0,3%
ДРУГОВО	7	12	19	31	29	60	38	41	79	0,1%	0,1%	0,1%
ЈЕГУНОВЦЕ	55	26	81	65	52	117	120	78	198	0,2%	0,2%	0,2%
ЖЕЛИНО	126	21	147	34	12	46	160	33	193	0,3%	0,1%	0,2%
ЗАЈАС	9	2	11	58	18	76	67	20	87	0,1%	0,0%	0,1%
ЗЕЛЕНИКОВО	36	15	51	36	11	47	72	26	98	0,1%	0,1%	0,1%
ЗРНОВЦИ	39	101	140	8	22	30	47	123	170	0,1%	0,2%	0,2%
ИЛИНДЕН	76	67	143	149	119	268	225	186	411	0,4%	0,4%	0,4%
КАВАДАРЦИ	229	222	451	1079	896	1975	1308	1118	2426	2,4%	2,2%	2,3%
КАРБИНЦИ	23	49	72	32	72	104	55	121	176	0,1%	0,2%	0,2%
КИЧЕВО	190	219	409	544	438	982	734	657	1391	1,4%	1,3%	1,3%
КОНЧЕ	57	22	79	3	6	9	60	28	88	0,1%	0,1%	0,1%
КОЧАНИ	827	1042	1869	576	802	1378	1403	1844	3247	2,6%	3,6%	3,1%
КРАТОВО	56	51	107	106	153	259	162	204	366	0,3%	0,4%	0,3%
КРИВА ПАЛАНКА	134	142	276	213	320	533	347	462	809	0,6%	0,9%	0,8%
КРИВОГЛАШАНИ	17	10	27	31	23	54	48	33	81	0,1%	0,1%	0,1%
КРУШЕВО	42	33	75	93	178	271	135	211	346	0,3%	0,4%	0,3%
КУМАНОВО	977	883	1860	1051	1260	2311	2028	2143	4171	3,8%	4,2%	4,0%
ЛИПКОВО	144	23	167	79	38	117	223	61	284	0,4%	0,1%	0,3%
ЛОЗОВО	41	7	48	31	16	47	72	23	95	0,1%	0,0%	0,1%
МАВРОВО И РОТУША	28	5	33	59	15	74	87	20	107	0,2%	0,0%	0,1%
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА	35	127	162	39	124	163	74	251	325	0,1%	0,5%	0,3%
МАКЕДОНСКИ БРОД	26	17	43	142	97	239	168	114	282	0,3%	0,2%	0,3%
МОГИЛА	49	20	69	8	6	14	57	26	83	0,1%	0,1%	0,1%
НЕГОТИНО	201	152	353	446	420	866	647	572	1219	1,2%	1,1%	1,2%
НОВАЦИ	16	10	26	17	6	23	33	16	49	0,1%	0,0%	0,0%
НОВО СЕЛО	72	66	138	64	54	118	136	120	256	0,3%	0,2%	0,2%
ОСЛОМЕЈ	11	9	20	60	18	78	71	27	98	0,1%	0,1%	0,1%
ОХРИД	1057	851	1908	1028	1002	2030	2085	1853	3938	3,9%	3,6%	3,7%
ПЕТРОВЕЦ	25	23	48	53	37	90	78	60	138	0,1%	0,1%	0,1%
ПЕХЧЕВО	27	33	60	105	49	154	132	82	214	0,2%	0,2%	0,2%
ПЛАСНИЦА	3	1	4	29	1	30	32	2	34	0,1%	0,0%	0,0%
ПРИЛЕП	966	933	1899	1268	1311	2579	2234	2244	4478	4,1%	4,4%	4,2%
ПРОБИШТИП	115	115	230	108	326	434	223	441	664	0,4%	0,9%	0,6%
РАДОВИШ	817	979	1796	161	176	337	978	1155	2133	1,8%	2,2%	2,0%
РАНКОВЦЕ	14	8	22	6	2	8	20	10	30	0,0%	0,0%	0,0%
РЕСЕН	68	72	140	234	244	478	302	316	618	0,6%	0,6%	0,6%
РОСОМАН	9	4	13	62	22	84	71	26	97	0,1%	0,1%	0,1%
СВЕТИ НИКОЛЕ	182	198	380	235	388	623	417	586	1003	0,8%	1,1%	1,0%
СКОПЈЕ	9641	8730	18371	10727	9815	20542	20368	18545	38913	37,8%	36,0%	36,9%
СОПИШТЕ	14	4	18	45	19	64	59	23	82	0,1%	0,0%	0,1%
СТАРО НАГОРИЧАНЕ	7	8	15	10	12	22	17	20	37	0,0%	0,0%	0,0%
СТРУГА	950	645	1595	245	246	491	1195	891	2086	2,2%	1,7%	2,0%
СТРУМИЦА	1086	959	2045	813	1094	1907	1899	2053	3952	3,5%	4,0%	3,8%
СТУДЕНИЧАНИ	49	13	62	92	19	111	141	32	173	0,3%	0,1%	0,2%
ТЕАРЦЕ	122	53	175	80	42	122	202	95	297	0,4%	0,2%	0,3%
ТЕТОВО	1163	624	1787	969	589	1558	2132	1213	3345	4,0%	2,4%	3,2%
ЦЕНТАР ЖУПА	2	1	3	2	3	5	4	4	8	0,0%	0,0%	0,0%
ЧАШКА	44	13	57	22	9	31	66	22	88	0,1%	0,0%	0,1%
ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО	43	69	112	92	117	209	135	186	321	0,3%	0,4%	0,3%
ЧУЧЕР - САНДЕВО	21	8	29	68	27	95	89	35	124	0,2%	0,1%	0,1%
ШТИП	746	1045	1791	1502	2060	3562	2248	3105	5353	4,2%	6,0%	5,1%

Забелешка: Во колоната Вкупно (%) дадено е процентуално учество по колони (од вкупно мажи, од вкупно жени и од вкупно членови)

Членови и времено распределени осигуреници според економска дејност и пензиски фонд (31.12.2006 год.)

Економска дејност		НПФ	КБ	Вкупно	Вкупно (%)
01000	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	840	1020	1860	1,46%
02000	Одгледување на шуми, искористување на шуми и соодветни услужни активности	172	246	418	0,33%
05000	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството	20	15	35	0,03%
11000	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	11	1	12	0,01%
13000	Вадење на руди на метал	11	119	130	0,10%
14000	Вадење на други руди и камен	102	177	279	0,22%
15000	Производство на прехранбени производи и пијалаци	91	1886	1977	1,55%
16000	Производство на тутунски производи	1777	393	2170	1,70%
17000	Производство на текстилни ткаенини	973	1435	2408	1,89%
18000	Производство на предмети за облека: доработка и боене на крзно	738	8576	9314	7,32%
19000	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	5715	889	6604	5,19%
20000	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плет	1425	454	1879	1,48%
21000	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	633	264	897	0,70%
22000	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	283	653	936	0,74%
23000	Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво	727	40	767	0,60%
24000	Производство на хемикалии и хемиски производи	16	281	297	0,23%
25000	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	182	490	672	0,53%
26000	Производство на производи од други неметални минерали	501	381	882	0,69%
27000	Производство на основни метали	451	660	1111	0,87%
28000	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	313	867	1180	0,93%
29000	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	924	309	1233	0,97%
30000	Производство на канцелариски и сметачки машини	229	194	423	0,33%
31000	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	225	438	663	0,52%
32000	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	324	75	399	0,31%
33000	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	87	46	133	0,10%
34000	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	40	209	249	0,20%
35000	Производство на други сообраќајни средства	46	22	68	0,05%
36000	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	49	677	726	0,57%
37000	Рециклажа	679	91	770	0,60%
40000	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	76	387	463	0,36%
41000	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода	192	458	650	0,51%
45000	Градежништво	233	3438	3671	2,88%
50000	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	3086	1092	4178	3,28%
51000	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	1032	1630	2662	2,09%
52000	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли ; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	2439	12665	15104	11,87%
55000	Хотели и ресторани	14351	2911	17262	13,56%
60000	Копнен сообраќај, цевоводен транспорт	3463	2817	6280	4,93%
61000	Воден сообраќај	2700	6	2706	2,13%
62000	Воздушен сообраќај	5	22	27	0,02%
63000	Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции	31	658	689	0,54%
64000	Поштенски активности и телекомуникации	411	870	1281	1,01%
65000	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	656	1215	1871	1,47%
66000	Осигурување и реосигурување, пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	1029	261	1290	1,01%
67000	Помошни активности во финансиското посредување	95	12	107	0,08%
70000	Активности во врска со недвижен имот	37	108	145	0,11%
71000	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	119	78	197	0,15%
72000	Компјутерски и сродни активности	92	444	536	0,42%
73000	Истражување и развој	474	73	547	0,43%
74000	Други деловни активности	62	2604	2666	2,09%
75000	Јавна управа и одбрана ; задолжителна социјална заштита	3221	2589	5810	4,56%
80000	Образование	1905	4793	6698	5,26%
85000	Здравство и социјална работа	3050	3159	6209	4,88%
90000	Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности	2261	433	2694	2,12%
91000	Дејност на организации врз база на зачленување	128	537	665	0,52%
92000	Рекреативни, спортски , културни и забавни активности	514	1388	1902	1,49%
93000	Други услужни дејности	1253	540	1793	1,41%
99000	Екстериторијални (вонтериторијални) организации и тела	466	232	698	0,55%

Членови и времено распределени осигуреници според образование (31.12.2006 год.)

Степен на образование	Број	Процент
НЕПОЗНАТО	1369	1,07%
НЕКВАЛИФИКУВАН	5481	4,30%
ПОЛУКВАЛИФИКУВАН	800	0,63%
КВАЛИФИКУВАН	2830	2,22%
ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН	175	0,14%
НИСКО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ	10871	8,53%
СРЕДНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ	76456	59,99%
ВИШЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ	2015	1,58%
ВИСОКО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ	27442	21,53%

Просечна плата според возраст, пол, статус и пензиски фонд (2006 год.)

Возраст	НПФ					КБ Прв					Вкупно
	Мажи	Мажи	Жени	Жени	Вкупно	Мажи	Мажи	Жени	Жени	Вкупно	
	Добров.	Задолж.	Добров.	Задолж.		Добров.	Задолж.	Добров.	Задолж.		
до 20 год.	7060,00	7135,47	5256,62	5779,81	6453,78	6869,30	7179,57	5728,08	5796,46	6486,59	6504,97
од 21 до 25 год.	8651,25	8833,49	7005,00	8118,04	8343,50	8980,76	8922,10	6836,35	8216,25	8412,37	8420,10
од 26 до 30 год.	10869,62	10447,03	10427,59	9774,66	10384,17	11194,72	10548,32	9982,41	10021,85	10446,04	10435,17
од 31 до 35 год.	12807,10	9444,48	11458,55	8154,50	11274,10	13312,78	10096,06	11241,12	8325,09	11608,22	11495,83
од 36 до 40 год.	13167,87	9250,01	10616,14	7459,38	11062,92	13780,09	10156,10	10974,25	7596,93	11707,65	11405,46
од 41 до 45 год.	11476,31	8574,51	9009,08	7771,67	9588,80	13639,98	10357,89	10101,02	8039,58	11208,34	10416,86
46 и повеќе	11150,44	11519,19	8305,30	7395,11	9611,43	19336,25	23393,68	16898,59	6542,35	16588,35	13417,94
Вкупно	12698,62	8161,54	7718,69	7955,49	9169,49	10557,14	9521,73	11550,80	8077,56	10584,48	9866,34

Структура на членови по износ на плата, пензиски фонд и пол, плата за 2006 г.

	НПФ			КБ			Вкупно			Вкупно (%)		
	Мажи	Жени	Вкупно	Мажи	Жени	Вкупно	Мажи	Жени	Вкупно	Мажи	Жени	Вкупно
Нето до 4000 ден.	2511	4818	7329	2449	6021	8470	4960	10839	15799	8,2%	19,2%	13,5%
Нето од 4.001 ден. до 6.000 ден.	3253	4168	7421	3254	4282	7536	6507	8450	14957	10,8%	14,9%	12,8%
Нето од 6.001 ден. до 8.000 ден.	7792	5589	13381	7187	5523	12710	14979	11112	26091	24,8%	19,7%	22,3%
Нето од 8.001 ден. до 10.000 ден.	7157	5431	12588	7689	5923	13612	14846	11354	26200	24,6%	20,1%	22,4%
Нето од 10.001 ден. до 12.000 ден.	3143	2188	5331	3573	2901	6474	6716	5089	11805	11,1%	9,0%	10,1%
Нето од 12.001 ден. до 14.000 ден.	1454	1323	2777	2002	2189	4191	3456	3512	6968	5,7%	6,2%	6,0%
Нето од 14.001 ден. до 16.000 ден.	1217	653	1870	1484	854	2338	2701	1507	4208	4,5%	2,7%	3,6%
Нето од 16.001 ден. до 18.000 ден.	617	449	1066	834	641	1475	1451	1090	2541	2,4%	1,9%	2,2%
Нето од 18.001 ден. до 20.000 ден.	397	297	694	528	422	950	925	719	1644	1,5%	1,3%	1,4%
Нето над 20.000 ден.	1716	1322	3038	2179	1553	3732	3895	2875	6770	6,4%	5,1%	5,8%

Забелешка: Во колоната Вкупно (%) дадено е процентуално учество по колони (од вкупно мажи, од вкупно жени и од вкупно членови)

Просечен уплатен придонес во втор столб според општина и пензиски фонд за 2006г.

	НПФ	КБ Прв	Вкупно
БЕРОВО	1211,42	1277,28	1255,37
БИТОЛА	1227,86	1356,35	1279,87
БОГДАНЦИ	1140,88	1161,21	1153,41
БОГОВИЊЕ	1230,65	1345,74	1265,08
БОСИЛОВО	998,57	1057,39	1032,74
БРВЕНИЦА	1182,97	1202,20	1195,34
ВАЛАНДОВО	1143,90	1192,23	1150,50
ВАСИЛЕВО	1096,76	1074,02	1083,31
ВЕВЧАНИ	1233,76	1227,98	1231,68
ВЕЛЕС	1195,62	1256,57	1219,12
ВИНИЦА	1116,77	1189,18	1162,78
ВРАНЕШТИЦА	1109,34	1309,22	1239,82
ВРАПЧИШТЕ	1253,88	1188,08	1229,33
ГЕВГЕЛИЈА	1289,20	1408,10	1339,26
ГОСТИВАР	1307,95	1375,36	1340,96
ГРАДСКО	1188,39	1300,46	1230,16
ДЕБАР	1575,51	1535,84	1557,31
ДЕБАРЦА	1122,26	1331,71	1209,40
ДЕЛЧЕВО	1225,48	1159,15	1179,46
ДЕМИР КАПИЈА	1269,56	1198,34	1227,04
ДЕМИР ХИСАР	1270,87	1245,30	1252,62
ДОЛНЕНИ	1296,74	1324,23	1311,47
ДОЈРАН	1258,05	1215,43	1249,27
ДРУГОВО	1519,94	1176,73	1233,48
ЈЕГУНОВЦЕ	1322,09	1232,39	1267,91
ЖЕЛИНО	1158,53	1170,41	1161,80
ЗАЈАС	1409,76	1414,49	1413,86
ЗЕЛЕНИКОВО	1121,23	1186,61	1152,60
ЗРНОВЦИ	1076,03	1044,61	1070,51
ИЛИНДЕН	1162,37	1242,06	1217,01
КАВАДАРЦИ	1246,42	1327,55	1311,84
КАРБИНЦИ	1046,93	1040,85	1043,02
КИЧЕВО	1388,61	1273,77	1305,34
КОНЧЕ	1070,53	980,49	1057,73
КОЧАНИ	1158,21	1136,60	1148,54
КРАТОВО	1116,93	1197,93	1173,17
КРИВА ПАЛАНКА	1201,68	1211,68	1207,77
КРИВОГАШТАНИ	1444,29	1237,23	1311,27
КРУШЕВО	1257,87	1185,58	1200,47
КУМАНОВО	1248,06	1360,12	1310,19
ЛИПКОВО	1146,08	1355,30	1238,24
ЛОЗОВО	1198,22	1235,60	1222,17

МАВРОВО И РОТУША	1042,05	1249,52	1196,99
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА	1055,41	1125,05	1080,59
МАКЕДОНСКИ БРОД	1076,03	1276,11	1244,53
МОГИЛА	1078,41	1188,50	1099,03
НЕГОТИНО	1285,67	1228,36	1247,22
НОВАЦИ	1213,26	1155,88	1189,22
НОВО СЕЛО	1050,54	1076,35	1061,20
ОСЛОМЕЈ	1308,87	1404,42	1383,97
ОХРИД	1277,70	1298,16	1288,47
ПЕТРОВЕЦ	1185,23	1251,87	1230,15
ПЕХЧЕВО	1320,58	1209,11	1241,48
ПЛАСНИЦА	1485,42	1400,53	1404,01
ПРИЛЕП	1217,18	1260,75	1244,64
ПРОБИШТИП	1309,12	1123,31	1184,21
РАДОВИШ	1116,89	1183,52	1128,46
РАНКОВЦЕ	1234,20	1343,14	1260,29
РЕСЕН	1403,71	1313,91	1333,83
РОСОМАН	1109,75	1416,22	1376,57
СВЕТИ НИКОЛЕ	1154,24	1272,25	1231,91
СКОПЈЕ	1626,68	1662,23	1646,20
СОПИШТЕ	1131,55	1512,29	1439,96
СТАРО НАГОРИЧАНЕ	1148,28	1203,34	1178,19
СТРУГА	1152,01	1340,02	1194,11
СТРУМИЦА	1095,63	1194,84	1143,92
СТУДЕНИЧАНИ	1120,60	1322,64	1247,19
ТЕАРЦЕ	1326,59	1285,92	1309,61
ТЕТОВО	1338,93	1357,91	1348,22
ЦЕНТАР ЖУПА	1190,44	1062,81	1121,72
ЧАШКА	1055,33	1171,96	1106,88
ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО	1071,90	1075,18	1074,14
ЧУЧЕР - САНДЕВО	1141,26	1320,81	1285,26
ШТИП	1189,55	1172,55	1177,00
Вкупно	1212,88	1248,66	1231,64

Просечен уплатен придонес во втор столб според економска дејност и пензиски фонд за 2006 г.

Економска дејност		Мажи	Жени
01000	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	1146	1105
02000	Одгледување на шуми, искористување на шуми и соодветни услужни активности	1352	1448
05000	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството	1121	1402
10000	Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на тресет		1059
11000	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	1019	1064
13000	Вадење на руди на метал	1579	1644
14000	Вадење на други руди и камен	1598	1355

15000	Производство на прехранбени производи и пијалаци	1478	1308
16000	Производство на тутунски производи	1360	1192
17000	Производство на текстилни ткаенини	1083	1029
18000	Производство на предмети за облека: доработка и боење на крзно	1053	1027
19000	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	1000	992
20000	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плет	1024	1018
21000	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	1137	894
22000	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	1425	1425
23000	Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво	2841	2418
24000	Производство на хемикалии и хемиски производи	2374	2299
25000	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	1084	1108
26000	Производство на производи од други неметални минерали	1387	1815
27000	Производство на основни метали	1872	1805
28000	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	1146	1117
29000	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	1201	1236
30000	Производство на канцелариски и сметачки машини	1914	1830
31000	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	1253	1231
32000	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	1116	1109
33000	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	1496	1296
34000	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	1126	1088
35000	Производство на други сообраќајни средства	1401	1439
36000	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	1039	1043
37000	Рециклажа	1073	1064
40000	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	2481	2493
41000	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода	1495	1616
45000	Градежништво	1137	1160
50000	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	1713	1701
51000	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	1660	1668
52000	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	1074	1034
55000	Хотели и ресторани	1113	1092
60000	Копнен сообраќај, ценоводен транспорт	1048	1064
61000	Воден сообраќај	1269	1655
62000	Воздушен сообраќај	3178	2677
63000	Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции	2012	1801
64000	Поштенски активности и телекомуникации	2930	2923
65000	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	3039	2816
66000	Осигурување и реосигурување, пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	3353	2913
67000	Помошни активности во финансиското посредување	3499	3562
70000	Активности во врска со недвижен имот	2031	2217
71000	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	1076	1054
72000	Компјутерски и сродни активности	1757	1606
73000	Истражување и развој	1612	1545
74000	Други деловни активности	1377	1410
75000	Јавна управа и одбрана ; задолжителна социјална заштита	1774	1445
80000	Образование	1520	1452
85000	Здравство и социјална работа	1432	1320
90000	Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности	1354	1335
91000	Дејност на организации врз база на зачленување	2349	2464
92000	Рекреативни, спортски , културни и забавни активности	1150	1181
93000	Други услужни дејности	1110	999
95000	Приватни домаќинства со вработени лица		1075
99000	Екстериторијални (вонтериторијални) организации и тела	4712	4689

Структура на инвестициите на имотот на пензиските фондови

во милиони денари

Инвестиции	31.03.2006			30.06.2006			30.09.2006			31.12.2006		
	НПФ	КБ	Вкупно	НПФ	КБ	Вкупно	НПФ	КБ	Вкупно	НПФ	КБ	Вкупно
Акции од домашни издавачи	0,00	0,00	0,00	4,90	4,89	9,79	12,18	14,06	26,25	27,84	19,45	47,29
Обврзници од домашни издавачи	49,01	60,97	109,98	154,73	182,67	337,40	250,91	313,48	564,39	376,64	525,28	901,92
Краткорочки хартии од домашни издавачи	23,18	15,10	38,28	29,84	20,76	50,60	72,19	26,23	98,42	73,75	11,89	85,64
Депозити	4,50	14,62	19,12	30,28	71,04	101,32	30,77	100,85	131,62	81,00	130,17	211,17
Парични средства	0,07	0,00	0,07	0,06	0,00	0,06	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00
Побарувања	0,46	1,08	1,54	0,08	0,13	0,21	6,27	7,35	13,62	0,08	0,22	0,30

во проценти

Инвестиции	31.03.2006			30.06.2006			30.09.2006			31.12.2006		
	НПФ	КБ	Вкупно	НПФ	КБ	Вкупно	НПФ	КБ	Вкупно	НПФ	КБ	Вкупно
Акции од домашни издавачи	0,0%	0,0%	0,0%	2,2%	1,8%	2,0%	3,3%	3,0%	3,1%	5,0%	2,8%	3,8%
Обврзници од домашни издавачи	63,5%	66,4%	65,1%	70,4%	65,4%	67,6%	67,2%	67,9%	67,5%	67,3%	76,5%	72,4%
Краткорочки хартии од домашни издавачи	30,0%	16,5%	22,7%	13,6%	7,4%	10,1%	19,3%	5,7%	11,8%	13,2%	1,7%	6,9%
Депозити	5,8%	15,9%	11,3%	13,8%	25,4%	20,3%	8,2%	21,8%	15,8%	14,5%	18,9%	16,9%
Парични средства	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Побарувања	0,6%	1,2%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,6%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%

Портфолио на пензиските фондови (31.12.2006 г.)

НПФ - портфолио (31.12.2006)					
ISIN	Назив	Валута	Номинална вредност / број на акции	Вредност во денари	% од вкупните средства
MKMINF20G010	Континуирана обврзница 01; RMOBV01; 10%; 28/11/07	MKD	22.660.000,00	23.007.090,89	4,11%
MKMINF20G028	Континуирана обврзница 02; RMOBV02; 9%; 03/05/08	MKD	56.200.000,00	59.328.278,28	10,61%
MKMINF20G036	Континуирана обврзница 03; RMOBV03; 9%; 30/10/08	MKD	20.000.000,00	20.181.281,42	3,61%
MKMINF20G044	Континуирана обврзница 04; RMOBV03/1; 9%; 27/11/09	MKD	63.670.000,00	63.653.419,84	11,38%
MKMINF20D27	Обврзница за денационализација; RMDEN02; 2%; 01/06/13	EUR	441.885,38	22.917.153,64	4,10%
MKMINF20D35	Обврзница за денационализација; RMDEN03; 2%; 01/06/14	EUR	828.707,00	42.285.717,86	7,56%
MKMINF20D43	Обврзница за денационализација; RMDEN04; 2%; 01/06/15	EUR	787.405,80	39.555.288,59	7,07%
MKMINF20Z13	Обврзница за старо девизно штедење; RM01; 2%; 01/10/11	EUR	968.642,71	52.383.171,14	9,37%
MKMINF20D50	Обврзница за денационализација; RMDEN05; 2%; 01/06/16	EUR	1.078.324,00	53.318.641,82	9,53%
Вкупно обврзници					67,34%
MKMINFDY6010	Државен запис; 12 месечен; DZ2006/01-364; 21/03/07	MKD	11.900.000,00	11.679.401,63	2,09%
MKMINFDY6028	Државен запис; 12 месечен; DZ2006/02-364; 20/06/07	MKD	38.800.000,00	37.277.561,48	6,67%
MKMINFDY6036	Државен запис; 12 месечен; DZ2006/03-364; 19/09/07	MKD	26.340.000,00	24.795.849,40	4,43%
Вкупно државни записи					13,19%
ПроКредит банка АД Скопје	31/05/06-31/05/08	MKD	7.300.000,00	7.300.000,00	8,27%
	05/06/06-05/06/08	MKD	12.700.000,00	12.773.277,26	
	04/10/06-04/10/08	MKD	6.000.000,00	6.037.282,19	
	04/12/06-04/12/09	MKD	20.000.000,00	20.131.945,21	
Тутунска банка	02/10/06-02/10/07	MKD	15.000.000,00	15.297.646,85	4,72%
	13/11/06-13/11/09	MKD	7.300.000,00	7.391.140,00	
	04/12/06-04/12/09	MKD	1.700.000,00	1.712.128,22	
	18/12/06-18/12/09	MKD	2.000.000,00	2.007.134,25	
Комерцијална банка	29/12/06-04/01/07	MKD	8.350.000,00	8.350.926,51	1,49%
Вкупно депозити					14,48%
Комерцијална банка	обични акции	MKD	3.000	16.800.000,00	3,00%
Алкалоид	обични акции	MKD	509	2.736.160,04	0,49%
Инвест банка	обични акции	MKD	349	2.094.000,00	0,37%
Макпетрол	обични акции	MKD	50	2.400.000,00	0,43%
Стопанска банка АД Битола	обични акции	MKD	370	3.811.000,00	0,68%
Вкупно акции					4,98%
Вкупно државни хартии од вредност					80,53%
Вкупно					99,99%

КБ Прв отворен пензиски фонд - портфолио (31.12.2006)					
ISIN	НАЗИВ	ВАЛУТА	Номинална вредност / број на акции	Вредност во денари	% од вкупните средства
MKMINF20G028	Континуирана обврзница 02; RMOBV02; 9%; 02/05/08	MKD	74.940.000,00	79.068.922,23	11,51%
MKMINF20G036	Континуирана обврзница 03; RMOBV03; 9%; 30/10/08	MKD	62.180.000,00	62.723.856,68	9,13%
MKMINF20G044	Континуирана обврзница 04; RMOBV03/1; 9%; 27/11/09	MKD	114.600.000,00	114.001.278,54	16,59%
MKMINF200D19	Обврзница за денационализација; RMDEN01; 2%; 01/06/12	EUR	35.808,71	1.909.395,45	0,28%
MKMINF200D27	Обврзница за денационализација; RMDEN02; 2%; 01/06/13	EUR	638.701,25	33.247.548,87	4,84%
MKMINF200D35	Обврзница за денационализација; RMDEN03; 2%; 01/06/14	EUR	881.592,22	45.219.390,87	6,58%
MKMINF200D43	Обврзница за денационализација; RMDEN04; 2%; 01/06/15	EUR	1.527.403,20	77.024.813,94	11,21%
MKMINF200D50	Обврзница за денационализација; RMDEN05; 2%; 01/06/16	EUR	1.062.111,00	52.631.314,74	7,66%
MKMINF200Z13	Обврзница за старо девизно штедење; RM01; 2%; 01/10/11	EUR	1.100.402,03	59.442.013,96	8,65%
Вкупно обврзници					76,46%
MKMINFDY6028	Државен запис; 12 месечен; DZ2006/02-364; 20/06/07	MKD	7.030.000,00	6.758.035,16	0,98%
MKMINFDY6036	Државен запис; 12 месечен; DZ2006/03-364; 19/09/07	MKD	5.450.000,00	5.130.500,35	0,75%
Вкупно државни записи					1,73%
Стопанска банка Скопје	03/02/06-03/02/07	MKD	136.855,50	145.307,92	2,17%
	19/10/06-19/10/11	MKD	12.000.000,00	12.197.063,01	
	20/10/06-20/10/11	MKD	2.500.000,00	2.540.500,00	
	29/2/06-03/01/07	MKD	25.495,50	25.496,55	
Извозна кредитна банка	03/02/06-03/02/07	MKD	136.855,50	136.855,50	2,28%
	16/05/06-16/05/11	MKD	8.000.000,00	8.000.000,00	
	24/05/06-24/06/11	MKD	4.500.000,00	4.500.000,00	
	25/05/06-25/06/11	MKD	3.000.000,00	3.000.000,00	
Про Кредит банка	14/04/06-14/04/11	MKD	17.000.000,00	17.074.194,52	10,54%
	25/04/06-25/04/11	MKD	3.600.000,00	3.606.110,14	
	28/04/06-28/04/11	MKD	3.350.000,00	3.353.249,04	
	03/05/06-03/05/11	MKD	2.500.000,00	2.517.578,77	
	07/07/06-07/07/11	MKD	9.500.000,00	9.550.753,42	
	11/09/06-11/09/11	MKD	14.280.000,00	14.347.781,10	
	11/09/06-11/09/11	MKD	3.060.000,00	3.074.524,52	
	13/09/06-13/09/11	MKD	4.070.217,00	4.087.696,63	
	21/09/06-21/09/11	MKD	3.720.213,50	3.729.463,07	
	29/09/06-29/09/11	MKD	3.759.915,00	3.762.464,53	
	09/10/06-09/10/11	MKD	4.300.000,00	4.322.354,11	
Комерцијална банка	13/10/06-13/10/11	MKD	3.000.000,00	3.012.883,56	1,32%
	29/12/06-05/01/07	MKD	165.120,50	165.181,57	
	29/12/06-03/01/07	MKD	8.901.659,00	8.904.951,39	
Еуростандард банка	02/06/06-02/06/08	MKD	18.000.000,00	18.118.040,87	2,64%
Вкупно депозити					18,97%

Придонеси и нето средства по пензиски фонд во 2006 г.

Месец	НПФ		КБ Прв		Вкупно	
	Придонеси	Нето средства	Придонеси	Нето средства	Придонеси	Нето средства
01.2006	0,88	0,80	1,24	1,13	2,11	1,93
02.2006	30,93	29,15	40,22	38,00	71,15	67,15
03.2006	46,60	72,05	58,41	91,73	105,01	163,78
04.2006	47,37	115,82	57,99	145,27	105,36	261,09
05.2006	54,17	165,65	67,37	207,88	121,54	373,53
06.2006	53,56	216,16	67,51	271,34	121,07	487,50
07.2006	56,43	268,78	69,22	334,88	125,65	603,66
08.2006	52,30	319,40	64,69	396,69	116,99	716,09
09.2006	53,53	370,69	65,71	458,75	119,23	829,44
10.2006	53,81	421,80	64,23	521,05	118,04	942,85
11.2006	57,71	472,27	69,88	587,77	127,58	1.060,04
12.2006	89,27	557,12	102,30	684,42	191,57	1.241,54
Вкупно	596,54		728,76		1.325,30	

Движење на смеководствената единица по фондови во 2006 г.

датум	НПФ	КБ
31.01.2006	100,000000	100,000000
15.02.2006	100,229729	100,196629
28.02.2006	100,442130	100,435298
15.03.2006	100,737958	100,670673
31.03.2006	100,958849	100,889807
15.04.2006	101,174620	101,091288
30.04.2006	101,412787	101,298907
15.05.2006	101,653883	101,526741
31.05.2006	101,834218	101,762952
15.06.2006	102,333059	102,043813
30.06.2006	102,605429	102,530942
15.07.2006	103,021298	102,742768
31.07.2006	103,590748	103,109236
15.08.2006	103,818014	103,549490
31.08.2006	104,589607	103,915208
15.09.2006	104,911417	104,148926
30.09.2006	105,292089	104,422759
15.10.2006	105,555204	104,843340
31.10.2006	105,798432	105,205822
15.11.2006	105,738059	105,459732
30.11.2006	105,367670	105,858715
31.12.2006	105,929336	106,265900



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

